



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Четврток, 19 ноември 1959
Скопје
Број 37 Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка број 802—11/1—694.

159.

На основа член 240 став 2 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ХОНОРАТОТ НА ХОНОРАРНИТЕ НАСТАВНИЦИ ВО СТРУЧНИТЕ УЧИЛИШТА

I. Определувањето на хонорарот на хонорарните наставници во стручните училишта за квалификувани и висококвалификувани работници, како и во техничките и другите стручни училишта за стопанството и јавните служби, ќе се врши според одредбите на оваа одлука.

II. Хонорарот на хонорарните наставници се определува по час за одржана настава и за време проведено на испити и изнесува:

а) за час по предметите со писмени односно графички работи до 300 динари;

б) за час по предметите без писмени односно графички работи до 250 динари;

в) за час по практична настава до 200 динари.

III. За пресметување на хонорарот по практична настава часот изнесува 60 минути.

IV. Хонорарите се определуваат во нето износи. На определените износи се плаќаат придонеси според одредбите на Наредбата за уплатување на аконтациите од придонесите на исплатените аконтации на личните доходи од работен однос („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/59).

V. Решение за плаќање на хонорарната настава донесува органот надлежен за назначување на неговиот персонал.

VI. До донесувањето на сојузните прописи надомест за часовите што редовните наставници на стручните училишта ги одржуваат над прописаниот број на часови, ќе се определува според Одлуката за плаќање хонорарната настава во средните училишта, во нижите стручни училишта и во осумгодишните основни училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 27/54 и 7/55).

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1752/1

20 октомври 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

160.

На основа член 6 став 3 од Законот за подрачјата на околиците и општините во Народна Република Македонија, во согласност со Народниот одбор на општината Кривогаштани, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВОТ НА СЕЛОТО ТУРСКО

1. Називот на селото Турско, Општина Кривогаштани, Битолска околица, се менува во Подвис.

2. Ова решение влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1221/1

20 октомври 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

161.

На основа точка 6 ст. 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ донесува

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

На испитот за ова звање кандидатот треба да го знае следново:

Читање: Течно и логично читање, со познавање на латиницата. Текстови за читање да се одберат од читанки, книжевни творби од НОБ, од социјалистичката изградба, весници и стручен печат.

Говорна култура: Прераскажување на прочитан текст со свои зборови, устен приказ на гледан филм, театарска претстава, фудбалски натпревар или колективни доживувања. Опис на работното место и работилницата, претпријатието, фабриката. Устен опис на алатите и машините и изработените предмети. При испитувањето на говорната култура

треба да се види и стремеж за изградување и усовршување на нашата стручна терминологија.

Граматика: Јазик, Јазиците во Југославија. Литературен јазик. Дијалект. Реченица (поим). Проста, просто проширена и сложена реченица. Предмет и прирок. Гласови. Слог. Член. Видови зборови: менливи и неменливи. Именки, заменки, придавки, броеви и правописот во врска со нив. Гласови: поделба по траење на работата. Глаголски групи и правопис на глаголите. Трите основни глаголски времиња: сегашно, идно, минато и заповеден начин. Интерпункција: употреба на точка, запирка, две точки наводници, прашалник и извичник. Употреба и пишување на големи букви. Правопис на согласките „ј“ и „х“, како и на зборови со негација, предлози и кусите заменски форми.

Писмени состави: Кандидатот треба да покаже дека знае да напише молба за поставување, напредување, автобиографија, жалба по решението за отказ, деловно писмо и одговор на деловното писмо, телеграма, признајница, записник и адресирање. Кандидатот треба да знае да пишува кирилица и латиница.

Писмена работа на испитот кандидатот треба да покаже дека знае јасно, логично и правилно да прераскаже еден прочитан текст (текстот да биде со тематика од НОБ, социјалистичката изградба и сл.). Големината на текстот да биде од 20 до 30 реда и да претставува една логична целост или да прераскаже нешто преживеано или нешто во врска со работното место на кандидатот. Писмената работа треба да трае 90 минути.

Литература: Народно творештво, лирска и епска поезија. Поделба на лирската поезија. Кандидатот треба да ги познава најглавните дела од современата литература:

Владо Малески: „Селанката од Копачка“
Владимир Назор: „Со партизаните“
Бранко Чопиќ: „Песни од НОБ“ (по избор)
Иво Андриќ: „Расказ за кметот Симан“
Стале Попов: „Толе паша“ (извадоци)
Антон Панов: „Печалбари“
Блаже Конески: „Тешкото“
Мишко Крањец: „Стара јаболка“

Теорија на литературата: Кандидатот треба да ја знае разликата меѓу лирска и епска песна, да знае што е басна, поговорка, гатанка, расказ, роман, драма (комедија и трагедија), биографија, автобиографија, патопис и дневник.

Упатство за спроведување: Поимите од граматика треба да се илустрираат веднаш со примери за да се избегне сувопарно драматизирање, а потоа наученото да се примени на текст или во говорна вежба. За иста цел можат да послужат и писмените состави и задачи кои се предвидени во програмата.

Литературата, пак за нивното општо образование, е неопходно потребна, но во невозможност да се таа изучува, направен е избор од делата на нашата современа литература. Изучувањето треба да стане не со учење на историјата на литературата, туку со читање и запознавање со делата и анализа на истите. Во исто време би требало да се подвлечат и главните литературни правци и нивните од-

лики. Дури е препорачливо при обработката на литературните дела да се изучуваат и објаснат поимите од теоријата на литературата.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1765

16 октомври 1959 година

Скопје

Секретар за труд на ИС,
Асен Смиќчиев, с. р.

162.

На основа точка 6 став 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ донесува

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

На испитот за ова звање кандидатот треба да го знае следново:

Читање: Точно, правилно, логично и естетско читање на стихови и проза, со познавање на латиницата. Текстови за читање да се одберат од читанки, современи книжевни творби, дневни весници, стручен печат и стручни прирачници. Да се види развиен осет за убавите места во текстот, навлегување во смислата на прочитаното и истакнување на главните мисли од текстот.

Говорна култура: Прераскажување на прочитан текст со свои зборови, устен приказ од одржана седница на работнички совет, опис на работилницата, погонот, претпријатието или фабриката. Устен опис на алатите, машините и изработените предмети. При испитувањето на говорната култура треба да се види и стремеж за изградување и усовршување на нашата стручна терминологија.

Граматика: Јазик, Народен и литературен јазик. Дијалект. Реченица: проста, просто проширена и сложена, расказна, прашална, одречна и заповедна. Подмет и прирок, додатоци на подметот и прирокот. Гласови и поделба на гласовите. Едначење по звучност. Слог, делба на слогови. Член. Видови зборови, менливи и неменливи. Именки, поделба и правопис. Заменки, поделба и правопис. Придавки, поделба, степенување и правопис. Броеви, поделба и правопис. Глаголи, поделба по траење и пресодност. Глаголски групи и правопис. Трите основни глаголски времиња: сегашно, идно и минато време и заповеден начин, како се прават и нивното значење. Неменливи зборови, поделба и нивната употреба. Интерпункција. Употреба на точка, запирка, две точки, наводници, прашалник и

извичник. Директен и индиректен говор. Употреба на големи и мали букви. Акцент и акцентски целини.

Писмени состави: Кандидатот треба да покаже дека знае да напише молба, жалба, решение, договор, деловно писмо, писмо до пријател, расписка, дописка, образец од структурата, автобиографија и др. Кандидатот треба да знае правилно да пишува кирилица и латиница.

Писмена работа — писмената работа треба да биде од областа на структурата или од дневните актуелни настани. Писмената работа треба да трае 120 минути.

Литература: Кандидатот треба да покаже познавање на поновите дела од современата литература, како и борците за национална и културна слобода:

Владо Малески: „Гурѓина алова“

Владимир Назор: „Со партизаните“

Бранко Чопиќ: „Песни од НОБ“ (по избор)

Иво Андриќ: „Расказ за кметот Симан“

Стале Попов: „Толе паша“ (извадоци)

Антон Панов: „Печалбари“

Блаже Конески: „Тешкото“

Крсте Мисирков: како борец „За македонскиот литературен јазик“

Браќата Миладинови: (Избор од поезијата на Константин)

Глигор Прличев: „Сердарот“, „Автобиографија“

Петар П. Његош: „Горски венец“

Иван Мажураниќ: „Смртта на Смаил ага Ченгич“

Франц Прешерн: „Сонетен венец“

Коста Гаџин: „Бели мугри“.

Теорија на литературата: Поделба на литературата. Расказ. Роман. Драма: комедија и трагедија. Епска поезија. Лирска поезија. Видови на лирска поезија: патриотска, социјална, сатирична, љубовна и елегија. Разликување на стих и строфа. Книжевно научни видови: биографија, автобиографија, дневник и натопис.

Упатство за спроведување: Секој висококвалификуван работник треба во текстот да ги познава сите видови зборови, да ги знае основните правописни правила, и да анализира една подолга реченица без навлегување во каков однос се споредните спрема главната реченица. Преку писмените состави и задачи треба да се успее кандидатите логично да мислат, мислите правилно и поврзано со лесен и јасен стил да ги искажат и напишат. На текстот да се види и правилната употреба на реченичните знаци (интерпункцијата).

Преку анализа на делата од современите писатели, како и делата на борците за национална и културна слобода кандидатите треба да покажат дека го прсчитале делото и дека ја разбрале проблематиката која писателот ја третира.

Забелешка: Теорија на литературата не треба да се обработува и изучува одделно, но заедно со обработката на разните видови литературни творби, односно преку примери.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1765

16 октомври 1959 година

Скопје

Секретар за труд на ИС,
Асен Симиџиев, с. р.

163.

На основа точка 6 став 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.) Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ донесува

ПРОГРАМА

ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКО- КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ ОД ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА

I.

АРИТМЕТИКА И АЛГЕБРА

За квалификувани работници:

1. Читање и пишување на броеви, особено многуцифрени
2. Месни вредности на целите броеви и децималите
3. Рачунски операции со цели и децимални броеви
4. Дропки, воопшто, претварање на дропките
5. Сперации со дропки
6. Мерки: за должина, површина, кубатура, течности и тежина
7. Многуимени броеви (примена на мерките)
8. Размери и пропорции
9. Просто правило тројно
10. Заклучување (сведување на единица)
11. Процентни и променлив рачун
12. Интересни рачун
13. Цени за позитивен и негативен број и основните рачунски операции со нив
14. Поим за општ број — значение и употреба
15. Поим за степен (квадрат и куб), поим за алгебарски израз и пресметување вредноста на номом и бином за посебни вредности на општите броеви.

ГЕОМЕТРИЈА

1. Основни геометриски фигури — тело, површина, линија и точка
2. Собирање и вадење на отсечки, делење на отсечки на еднакви делови — графички
3. Поим за аголот, обележување на агли
4. Видови агли и мерење на аглите со степени
5. Конструкција на агли од 20, 30, 90, 45 и 135 степени. Собирање и вадење на агли (рачунски и графички).

6. Агли по заимна положба: напоредни, унакрски и трансверзални (видови дефиниции). Конструкција на првата паралелна со дадена и нормална нападена права

7. Кружна линија и круг (центар, радиус, дијаметар, тетива, лак, тангентата, кружен исечок и кружен отсечок)

8. Концентрични и ексцентрични кругови

9. Триаголник — поим и неговите елементи
Видови триаголници према страните и агли. Внатрешни и надворешни агли на триаголникот. Конструкција на триаголници на основа дадени елементи (едноставни задачи)

10. Четириаголници — поим, видови и елементи, наједноставни конструкции на четириаголници на основа дадени елементи.

11. Обим и површина: триаголник, четвороаголник, многуаголник и круг.

12. Површина и кубатура на: коцка, квадрат, цилиндер, рамностран цилиндер, конус, рамностран конус и топка.

Упатство: За правилна примена на програмот, како и за ориентација на испитната комисија на самите испити, при испитувањето на кандидатите, потребно е придржување кон следните објаснувања и упатства:

Наведеното градиво во аритметика е услов за изучувањето на останатиот материјал од алгебра и геометрија. Поред потполното познавање на основните рачунски операции со целите и децималните броеви, кандидатот треба да е запознат со единиците на системот мерки, како и со рачунските операции претварање на многуимени во едноимени и одимални броеви.

Сметковни операции со дропките служат како основ за решавање на задачи од просто правило тројно, проценти и интересна сметка, како и за сразмерната делбена сметка. Овдека доаѓаат задачите од секојдневната работна пракса на кандидатот. Задачи од печалба, губиток, пораст или опаѓање на производството, снижување и зголемување на цената на производните задачи до префрлување на нормата, просечна вредност, сразмерна подела. Задачите од оваа врста треба да се решаваат со обрасци или со помош на пропорции. Во програмата е внесен минимум знаење од алгебра. Сметковните работи со позитивни и негативни броеви се основ за решавање на алгебарски изрази. Посебно е важно наоѓањето вредноста на алгебарски израз за посебни вредности на општите броеви, преку кое порано и со поголема сигурност кандидатот ќе може да ги користи обрасците за израчување на процентот, интересна сметка, како и обрасците од геометрија. Квадрат и куб, како на посебните броеви, така и на мономите треба да се наоѓаат со множење. Линеарните равенки да се решаваат само на основа дефинициите за основните сметковни операции, без никакви теоретисања и воведување на правила.

Графичкото претставување на линеарната функција да се врши на основа табеларни податоци, при што не е потребно да се воведува координатен систем.

По градивото од геометрија кандидатот треба да ги стекне елементарните поими за геометриските

фигури. Во проучувањето на геометриските фигури треба да се појде од очигледност и експерименти. Кандидатот треба со сигурност да ракува со шестар и лењир. Конструктивните задачи треба да се сметаат за главни. На пресметувањето обимот и површината на геометриските слики, како и површината и кубатурата на геометриските тела треба да се посвети најголемо внимание. Потребно е да се решаваат задачи од самата работна пракса, на кандидатот, актуелни за одредена струка. Покрај пресметувањето кубатурата и тежината на геометриските тела, треба да се пресметува кубатурата и тежината на обработените делови и отпадочите добиени при обработувањето, воведувајќи го поимот за специфична тежина на материјалот.

Воопшто задачите од математика да опфаќаат проблеми од стручната делатност на кандидатите.

II.

АРИТМЕТИКА И АЛГЕБРА

За висококвалификувани работници:

1. Основни сметковни операции со дропки
2. Односи и пропорции
3. Пропорционалност на величините
4. Просто и сложено правило тројно
5. Процентна сметка, процентен износ, капитал и процент
6. Лихвена сметка, пресметување на лихвата и времето
7. Сметање со смесите
8. Калкулација во производството
9. Квадрирање и квадратен корен на посебни броеви
10. Дигање на куб и кубни корен на посебни броеви
11. Собирање, вадење и множење и делење на општите броеви
12. Мономи и полиноми — поим.

ГЕОМЕТРИЈА

1. Конструкција на агли, собирање и делење на агли, претварање на степен во градуси и обратно
2. Агли со паралелни краци. Складност на триаголниците (прв и втор случај)
3. Тригонометриски функции на остри агли (нарочно на 30, 45 и 60 степени)
4. Природни вредности на тригонометриските функции и примена при решавањето на задачи од правоаголник, триаголник
5. Правоаголен координатски систем и неговата функција
6. Видови четириаголници — обем и површина
7. Конструкција на триаголниците, значајни точки кај триаголникот и примена при решавањето на правоаголниот триаголник, ромб, ромбоид, трапез, делтоид, трапезоид — нивни особини, обем и површина
8. Хернов образец
9. Многуаголник — поим и елементи
10. Конструкција, обем и површина на правоаголниот, петаголник и шестоаголник
11. Круг и неговите делови. Пресметување површина и обиколката на кругот и неговите делови — исечок, отсечок, центар, агол и лакот
12. Концентрични кругови

13. Пресметување на површината на кружниот прстен

14. Питогорина теорема и нејзината прима

15. Пресметување на површината на рамностраниот триаголник и правилниот шестоаголник

16. Пресметување на површината и запремината на правилни геометриски тела: призма, цилиндер, пирамида, конус, пресечена пирамида, пресечен конус и топка.

17. Основни поими од логаритмите и практичната употреба на логар. таблица.

Упатство: Во програмата по математика за висококвалификувани работници е предвидено она градиво кое во секојдневната практика на висококвалификуваниот работник му е неопходно за правилно и успешно извршување на производствените задачи.

Иако се претпоставува дека кандидатите за звањето висококвалификувани работници веќе располагаат со потребните математички предзнаења од елементарната математика и сè што е потребно за квалификуван работник, во програмата е застапено и градивото од аритметиката со цел старите познавања да се обноват, прошират и усвојат што подобро како фундаментални математички знаења. Таквото акцентирање на градивото од аритметиката е неопходно поради тоа што во практиката најчесто се осеќа недостаток од тие познавања, а и најголема потреба.

Посебно треба да се обрне внимание на пропорциите, простото и сложеното правило тројно и процентната сметка со решавање на конкретни примери и задачи од практиката што ги има многу.

Од алгебрата се предвидени основните операции со алгебарските броеви кои се нарочно потребни во геометријата при решавањето на разни планиметриски или стереометриски задачи.

Равенките со две непознати треба да се исползуваат за решавање на проблемите, земени од секојдневната практика — главно со посебни броеви. За квадратната равенка треба да се даде поим и решение на наједноставните случаи.

При изучувањето на логаритмите треба што поконтретно да се прејде на декадните логаритми и употребата на логаритамската таблица. Употребата на таблицата да се примени на конкретни задачи со посебни броеви. Нарочно да се применат при решавањето на геометриските задачи со цел да се олесни и скрати простото множење, делење, степенување и коренување на посебните броеви, нарочно децималните броеви со што се добива во точноста на резултатите.

Во геометријата треба да се запознаат кандидатите со конструкциите на основните геометриски облици, нивните својства како и пресметувањето на површините и запремините на геометриските облици.

Докажувањето на складноста и сличноста на триаголниците и нивните својства е потребно уште во почетокот, поради дефинирањето на тригонометриските функции кај правоаголниот триаголник и нивното определување за некои агли (30, 45, 60 степени). Потоа, природните вредности на тригонометриските функции (синус, косинус, тангенс и котангенс).

Тригонометриските функции да се искористат при решавањето на практични задачи од правоаголен триаголник, пресметување и успонот, нагибот, висината на ходот на винтот, при собирањето на силите и др.

Освен тоа, запознавањето со тригонометриските функции е предвидено во почетокот на геометријата, за да се истите искористат во планиметријата и стереометријата, како во конструктивните задачи така и при пресметувањето на површините и запремините на геометриските облици, со што се олеснува во многу работата.

На конструкциите треба да се обрне поголемо внимание, бидејќи во пракса доаѓаат почесто такви задачи скоро во сите струки. Не помалку е важно точното пресметување на површините и запремините на геометриските слики и тела, како и определувањето на нивните елементи. При тоа треба да се земат примери од практиката на поодделни струки.

Основно неопходно потребно е при изведувањето на наставата по математика да се води сметка за структурата на кандидатите и да се избегнуваат комплицирани задачи кои не се повржани со практиката. Како основен проблем се поставува доброто и правилно одбирање на конкретни задачи од практиката кои секогаш можат да се најдат. Од правилното одбирање на задачите ќе зависи успешното и лесно совладување на потребните математички вештини и нивната примена во практиката.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 1766

16 октомври 1959 година

Скопје

Секретар за труд на ИС,
Асен Симитчиев, с. р.

164.

На основа точка 6 став 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична обука во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ донесува

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ РАБОТНО ЗАКОНОДАВСТВО

На испитот за квалификуван работник, од кандидатот се бара познавање на општите поими од следниов материјал:

I. Засновувањето на работен однос

— општите и посебните услови за засновување на работен однос;

— начинот на засновување на работен однос и органите надлежни за засновување на работен однос;

— постојниот и привремениот работен однос; работниот однос на проба;
— засновувањето на работен однос кај приватни работодавачи.

II. Движењето во текот на работниот однос

— условите и начинот на привремено распоредување на работникот на работно место што не одговара на неговата стручна спрема.

III. Работното време

— редовното работно време;
— ноќната работа;
— прекувремената работа.

IV. Правата од работниот однос

— правото на управување со стопанска организација;

— правото на работникот во рамките определени со закон да учествува во органите на општественото управување;

— правото на личен доход, односно плата (минимален личен доход, личен доход според тарифниот правилник, премија, плаќање по учинок итн.);

— правото на социјално осигурување (здравствена заштита, инвалидско и пензионо осигурување);

— правото на одмор во текот на работниот ден, на неделен и годишен одмор, државни празници;

— правото на платено отсуство;

— правото на парично надополнување за време на отсуствување од работа (во случај на притвор или истражен затвор, одење на отслужување или дослужување на воениот рок итн.);

— правото на хигиенско-техничка заштита при работата;

— правата на работникот за време на привремена безработност;

— правото на приговор и жалба и правото на судска заштита (работни спорови);

— посебна заштита на жените, младината и инвалидите.

V. Должностите од работниот однос

— должноста за придржување кон прописите од работниот ред на стопанската организација;

— придржувањето кон пропишаните мерки и кон општопризнаените правила на хигиенско-техничката заштита, како и кон прописите што се однесуваат на општата сигурност при работата.

VI. Одговорноста на работникот

Дисциплинската одговорност

— работната дисциплина и дисциплинската одговорност;

— потешките повреди на работната дисциплина;

— казните за повреда на работната дисциплина;

— дисциплинската постапка и органите надлежни за дисциплинско казнување;

— отстранувањето од работа.

Материјалната одговорност

— во што се состои материјалната одговорност;

— кога работникот одговара за настанатата штета;

— органите и постапката при утврдувањето на материјалната штета.

VII. Престанокот на работен однос

— по спогодба;
— врз основа на отказ;
— со истек на времето за кое е заснован работниот однос;

— по одлука на дисциплинскиот суд;

— заради самоволно напуштање на работата;

— по сила на законот;

— поради ликвидирање на стопанската организација.

VIII. Службата за посредување на трудот

— задачите на службата за посредување на трудот.

IX. Инспекцијата на трудот

— задачите и надлежноста на органите на инспекцијата на трудот.

X. Работните книшки

— целта на работната книшка;
— органите надлежни за издавање на работните книшки.

XI. Хигиенско-техничката заштита во работата

— мерките и средствата за хигиенско-техничка заштита во работата;

— должноста и одговорноста на стопанската организација во врска со спроведувањето на мерките за хигиенско-техничка заштита во работата.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 1767

16 октомври 1959 година

Скопје

Секретар за труд на ИС,
Асен Симитчиев, с. р.

165.

На основа точка 6 ст. 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд при Извршниот совет на НРМ донесува

ПРОГРАМА

ЗА ИСПИТ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ РАБОТНО ЗАКОНОДАВСТВО

I. Принципите во работните односи

II. Засновувањето на работен однос

— основните елементи на работниот однос;
— општите и посебните услови за засновување на работниот однос;

— постојаниот и привремениот работен однос;
— работниот однос на проба;

— начинот на засновување на работен однос (писмена и усмена спогодба, траење на работниот однос);

- органите надлежни за засновување на работниот однос;
- приемот на работникот на раководни работни места;
- стапувањето на работа и распоредувањето на работно место;
- засновувањето на работен однос кај приватни работодавачи.

III. Движењето во текот на работниот однос

- условите и начинот на привременото распоредување на работникот на работното место што не одговара на неговата стручна спрема.

IV. Работното време

- редовното работно време (редовно работно време во стопански организации и редовно време со сезонски карактер на работата, работа во смени, работно време на работи што се особено тешки или штетни за здравјето, работно време во случај на виша сила);

- ноќната работа (оведување на ноќна работа, време на траењето на ноќната работа, забранување на ноќна работа, плаќање на ноќна работа);

- прекувремената работа (услови за воведувањето на прекувремена работа, траење на прекувремената работа, надлежен орган за воведување на прекувремената работа, плаќање на прекувремената работа).

V. Правата од работниот однос

1) Личните доходи, плати и надоместоци:

- начинот за формирање на средствата за лични доходи на работниците;
- начинот на распределбата на средствата за лични доходи на работниците;
- тарифниот правилник — органи и постапка за неговото донесување;
- тарифните ставки и другите основи за утврдување на личните доходи;
- минималниот личен доход;
- премиите;
- плаќањето на учинок и донесувањето на правилник за норми;

- надоместокот за време на отсуствување од работа (во случај на ставање во притвор или истражен затвор; за време на воена вежба и предвојничка обука, за време на вршење на јавни функции и должности кај државните и други органи и организации што вршат јавна служба, заради одбивање на позив од воени органи и други државни органи, за работа на терен, за одделен живот од семејството и за патни трошоци).

2) Здравственото осигурување

- осигурените лица (кругот на осигуреници на здравственото осигурување);
- здравствената заштита во случај на болест и повреда;
- надоместокот на личниот доход за време на боледување;
- правата во случај на бременост и породување;

- помошта за опрема на новородено дете;

- надоместокот на патни трошоци;

- погребницата и посмртната помош;

3) Инвалидското осигурување

- инвалиднината;

- инвалидската пензија;
- стапувањето на друга работа и преквалификувањето.

4) Пензионото осигурување

- личната пензија (добивање и губење правото на пензија);
- семејната пензија (добивање и губење правото на пензија).

5) Одморите и отсуствата

- одморот во текот на работниот ден;
- неделниот одмор;
- годишниот одмор (добивање право, време на траењето и начин на користење на годишниот одмор);
- надоместокот за време на користење на годишниот одмор;
- платеното и неплатеното отсуство;
- државните празници.

6) Посебната заштита на жените, младината и инвалидите

- заштитата на бремени жени и мајки;
- работите на кои е забрането да работат жени;
- посебната заштита на младината;
- посебната заштита на инвалидите.

7) Правата на работникот за време на безработност

- условите за стекнување право на паричен надоместок за време на привремената безработност;
- престанокот на правата и запирање на исплатувањето на паричниот надоместок;
- правото на повластено односно бесплатно возење во случај на преселување во ново место на работењето.

8) Правото во врска со хигиенско-техничката заштита на трудот.

9) Правото на управување со еднозната стопанска организација.

10) Правото на работникот да учествува во рамките определени со законот во органите на општественото управување.

11) Правото на приговор и жалба

12) Правото на судска заштита (работен спор).

VI. Должностите од работниот однос

- должноста за придржување кон прописите на работниот ред на стопанската организација;
- придржувањето кон пропишаните мерки и кон општопризнаените правила на хигиенско-техничката заштита на трудот, како и кон прописите што се однесуваат врз општата сигурност во работата.

VII. Одговорноста на работниците

Дисциплинската одговорност

- работната дисциплина и дисциплинската одговорност;
- потешките повреди на работната дисциплина (дисциплински прекршок);
- казните за повреда на работната дисциплина;
- дисциплинската постапка и органите надлежни за дисциплинско казнување;
- отстранувањето од работа.

Материјалната одговорност

- во што се состои материјалната одговорност;
- кога одговара работникот за настанатата штета;

- органите и постапката при утврдувањето на материјалната штета;
- остварувањето на надоместокот на штетата по пат на редовен суд;
- ослободувањето од плаќањето на надоместок на штетата;
- одговорноста на стопанската организација за штетата што работникот ќе им ја направи на одделни лица или на прво лице во врска со своја работа.

VIII. Престанок на работниот однос

- престанокот на работниот однос по спогодба;
- престанокот на работниот однос врз основа на отказ (орган надлежен за давање на отказ; постапка при давањето на отказ и дејство на дадениот отказ и должина на отказниот рок; отпратнина; на кои работници не може да им се даде отказ; разрешување од должност, отказ од страна на работникот и разрешување од должност);
- престанокот на работниот однос со истекот на времето за кое е заснован;
- престанокот на работниот однос по одлука на дисциплинскиот суд;
- престанокот на работниот однос заради самоволно напуштање на работата;
- престанокот на работниот однос по силата на законот;
- престанокот на работниот однос поради ликвидирање на стопанската организација.

IX. Службата за посредување на трудот

- задачите, надлежноста и овластувањата на службата за посредување на трудот;
- должноста на стопанската организација спрема службата за посредување на трудот.

X. Инспекцијата на трудот

- задачите, надлежноста и овластувањата на органите на инспекцијата на трудот.

XI. Работните книшки

- целта на работната книшка;
- органите надлежни за издавање на работна книшка;

XII. Хигиенско-техничката заштита во работата

- мерките и средствата за хигиенско-техничката заштита во работата;
- должноста и одговорноста на стопанската организација во врска со спроведувањето на мерките за хигиенско-техничката заштита во работата.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 1767

16 октомври 1959 година

Скопје

Секретар за труд на ИС,
Асен Симиќчиев, с. р.

166.

На основа точка 6 ст. 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата

(„Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ донесува

ПРОГРАМА

ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ФНРЈ И СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ НА ФНРЈ

I.

Кандидатите за квалификуван работник од сите професии по предметот Државното уредување на ФНРЈ и Стопанскиот систем на ФНРЈ се испитуваат од следниот материјал:

A. Државното уредување на ФНРЈ

а) Уставниот развиток на новата држава: периодот од 1941 до 1946 година (НЧО и одлуките на АВНОЈ), периодот од 1946 до 1953 година (периодот на уставот од 1946 година — национализацијата на основните стопански гранки, промената во земјишната сопственост, општествено-политичките промени во тој период — процесот на децентрализацијата, пренесувањето на работите од сојузната на републичката управа, а од оваа на народните одбори, осамостојувањето на стопанските организации и установи во областа на просветата, здравството, социјалното осигурување, намалувањето на бројот на министерствата и другите управни органи, промените во организацијата и положајот на раководните политички форуми: Партијата и Народниот фронт).

б) Принципите на државното уредување: самоуправувањето на работниот народ, самоуправувањето на работниот народ во локалните заедници, федерализмот, скупштинскиот систем на владеење, соединувањето на политичкото и економското претставништво во претставничките тела на работниот народ, владеењето на правото (законитоста), уставната загарантираност на демократските права и слободата на човекот и граѓанинот.

в) Државните органи:

— Сојузната народна скупштина, Сојузниот совет, Соборот на производителите, одборите и комисиите (составот и надлежноста), пратениците (правата и должностите)

— Претседателот на Републиката, Сојузниот извршен совет (начинот на избор и овластувањата),

— сојузната управа и нејзините органи (карактеристиките на државната управа, видовите и организационите форми на органите на државната управа);

— републичкото народно собрание, републичкиот извршен совет, републичката управа;

— автономните и нивната организација;

— локалната самоуправа (општинската и околската, правата и должностите на тие самоуправи) и народните одбори (организацијата и надлежноста).

г) Судовите: уставните принципи за судовите, видовите на судови (редовни судови, стопански судови и воени судови).

д) Посебните државни органи: јавното обвинителство, военото обвинителство, јавното правобранителство, судијата и советите за прекршоци.

ѓ) Грбот на ФНРЈ, државното знаме и знамињата на народните републики.

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЛАНС

**НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАДРУЖЕН ДЕЛОВЕН СОЈУЗ ЗА ПОЛЕДЕЛСТВО И СЕМЕНАРСТВО „СЕМЕ
ВАРДАР“ — СКОПЈЕ**

Активa **на 31 декември 1958 година** **Пасивa**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 лан.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	49.234	1.	Фонд на основните средства	36.445
2.	Парични средства на основ. средства	5.333	2.	Други извори на основните средства	18.119
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	2.434	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	6.230
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	3.796	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	83.231	5.	Фонд на обртните средства	7.062
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	7.188	7.	Резервен фонд и други фондови	12.140
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	15.070
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	315.396	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	278.379
9.	Друга актива	317	10.	Добавувачи и други обврски	92.328
			11.	Друга пасива	1.156
ВКУПНО:		465.299	ВКУПНО:		465.929

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Сојузот е формиран на основачкото собрание одржано на 25-V-1957 год. по иницијатива на Околинскиот деловен сојуз на НРМ. Кон сојузот е припоено дотогаш постојното Специјализирано претпријатие „Семе-Вардар“.

Основањето и правилата на Сојузот се одобрени од Советот за стопанство при Извршниот совет на НРМ со решение бр. 3 од 26-VII-1957 год. и регистриран е при Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи бр. 552/57 година.

Во оваа година Сојузот одбележи виден успех во однос со претходната. Тој се огледува не само во добриот финансиски резултат, ами во тоа што во границите на своите можности беше организатор и оперативен извршител на акциите од полделското производство во нашата Република. Неспорно е и тоа дека во своето дејствување имаше и извесни слабости што може да им се припишат на објективни фактори (кадар, искуство и др.), бидејќи оваа деловна година му беше прва целосна година.

Сојузот и преку физички и преку економски показатели го натфрли планот за реализација за 30%. Исто така и по однос на постигнатата реализација во 1957 год. покажа знатно покачување. Во оваа година имаше планирано промет 500 милиони, оствари 636 милиони.

Многу е упадлив и финансискиот резултат кој преку финансиски показатели би изгледал:

	1957 год.	1958 год.
1) Вкупен приход	44,449.945	53,453.541
2) Доход	31,362.640	32,419.221
1) Разлики во цени (просек)	8,7%	8,3%
2) Учество на трошоци	5,6%	4,9%
3) Однос на личните доходи со промет	3,4%	1,9%

Од свој краток преглед може да се констатира дека се водела правилна политика по однос на цени и дека финансискиот успех не е резултат на покачувањето на цени, ами напротив е резултат на зголемениот промет, намалени трошоци и намален просек на разлики во цени.

БИЛАНС

НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК“ — БИТОЛА

Активa		на 31 декември 1958 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	3.235	1.	Фонд на основните средства	3.797
2.	Парични средства на основ. средства	1.848	2.	Други извори на основните средства	1.286
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	36
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	36	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.104	5.	Фонд на обртните средства	7.028
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	639	7.	Резервен фонд и други фондови	674
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	1.811	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	5.397	10.	Добавувачи и други обврски	215
			11.	Друга пасива	1.034
ВКУПНО:		14.070	ВКУПНО:		14.070

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Занаетчиското производително претпријатие „Напредок“, Битола, е основано во 1949 година како Инвалидско занаетчиско претпријатие „Инзалг“, а со решение на Народниот одбор на општината Битола бр. 13276 од 6-VI-1954 година, претпријатието е именувано: Занаетчиско производително претпријатие „Напредок“.

Претпријатието през 1958 година постигна добри резултати во сите свои погони: Јерганџилница „Брокат“, Сода-вода „Билџана“, Фото-агелие „Лум-јер“ Влачари „Влачар“ и „Нова“, Леблебиџилница „Балкан“, Слаткарница „Милка“, Млекарница „Житни пазар“ и Продавница на готови млечни производи „Бајир“.

Производствениот план за 1958 год. во износ од 32,000.000 дин. го оствари со 33,623.954 дин. т. е. го исполни со 105%.

Со одлука на Работничкиот совет, претпријатието набави нови основни средства во висина од 975.852 дин., во замена на стари неупотребени и расхосудувани основни средства.

Степанската организација располага со обртни средства во износ од 7,027.536 дин., кои през текот на годината ги искористи во максимум.

Во поглед на набавката на сировини-материјали, през 1958 год. немаше тешкотии поради тоа што на пазарот ги имаше во изобилие.

Плансмот на производите и услугите скоро во целост се извршени во градот и вон од него.

При пописот на 31-XII-1958 год. залихите на трговските стоки се покажаа во помал износ од оние залихи од 1-I-1958 год.

Залихи на готови производи и недовршено производство нема.

Продуктивноста на трудот течеше нормално, и немаше никаква флукуација на работната рака.

Вкупниот приход на претпријатието изнесува 39,863.686 динари.

Чистиот приход изнесува 9,199.688 динари. Тој е распределен според постојните прописи.

Работничкиот совет на претпријатието донесе одлука и решение износот од 9,015.354 дин. да им се исплати на колективист.

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ — СКОПЈЕ

Активa			на 31 декември 1958 година			Пасивa		
Гет. број	Назив на позицијата	Износ	Гет. број	Назив на позицијата	Износ			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	433,002.783	1.	Фонд на основните средства	137,843 387			
2.	Парични средства на основ. средства	19,020.214	2.	Други извори на основните средства	29 939 018			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	57,281.811	5.	Фонд на обртните средства	9,973.120			
Г. Издесени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	7.	Резервен фонд и други фондови	590 400			
7.	Парични средства на нераспределените средства	1,453.363	8.	Извори на нераспределените средства	489 304			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други набавувања	20,495.061	9.	Краткосрочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	5,743 663	10.	Добавувачи и други обврски	29,459 510			
			11.	Друга пасива	23,701,126			
	ВКУПНО:	536 996 8 5		ВКУПНО:	536,996 89			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБСТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието за автобуски сообраќај, Скопје, е основано на 7-I-1958 година, со решение на Народниот одбор на град Скопје, бр. 4896 со задача да врши превозни услуги на граѓанството.

Моменталната состојба на линиите: 17 линии со должина од 133 км.

Претпријатието во текот на своето работење прсмени расни марки возила за превоз на граѓанството. Предлогот на принудната управа: да се набават возката од марката „ФАП“ домашно производство и да се типисира возниот парк само со овозможување — наиде на одобрување од надлежните фактори. Оваа типизација ќе ги намали залихите на разните видови делови од други марки, а ќе се овозможи чување само на делови од наведената марка. Во 1958 год. се набавени 23 возила од марка „ФАП“, додека престанатите 17 возила ќе се набават во 1959 година.

Принудната управа водеше сметка за: оквилификување на рабстната рака и за нејзино намување, повишување на продуктивноста на трудот,

зголемување на рентабилноста на стопанската организација, дисциплината и др. Сите мерки овозможуваат претпријатието да ја намали загубата односно да го доведе претпријатието рентабилно сметано од 1-V-1958 година. Со зголемувањето на цените во почетокот на 1958 година, дојде до голема стагнација на финансискиот резултат. Во периодот од 1-I-до 30-IV-1958 год., претпријатието претрпе загуба околу 14 000 000 дин., која во наредните месеци на работењето се намали на 6,870 427 динари.

Во перспективниот план се предвидува во наредните години претпријатието да работи со доход.

Постојниот кадар на претпријатието е доволен за сите видови ремонти и поправки на нашите возила. Во текот на работењето услуги од страна воспшто не се појавуваат.

Со рентабилноста појавен од 1-V-1958 год. наваму, стопанската организација му предложи на Народниот одбор на општина да ја симне принудната управа под која е ставен свој работен колектив на 15-X-1957 година. Резултатите од работењето ја справдуваат таквата постапка на принудната управа.

БИЛАНС

НА ОПШТИОТ ДЕЛОВЕН СОЈУЗ, НЕГОТИНО

Активa			на 31 декември 1958 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	13 281	1.	Фонд на основните средства . . .	14.719	
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	102	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	9.896	5.	Фонд на обртните средства	100	
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	6.	Други извори на обртните средства	—	
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	Г. Резервен фонд и други фондови			
Г. Издвоени средства			7. Резервен фонд и други фондови			
8.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	8. Извори на нераспределените средства			
9.	Парични средства на нераспределените средства	—	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
Д. Средства во пресметката и друга актива			9. Краткорочни кредити за обртни средства			
8.	Купувачи и други побарувања	34.423	10. Добавувачи и други обврски			
9.	Друга актива	7.822	11. Друга пасива			
			90. Друга пасива			
			11. Друга пасива			
			50.261			
			ВКУПНО:			
			65 422			
			ВКУПНО:			
			65 422			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Општиот деловен сојуз во Неготино е основан со решение на Народниот одбор на Титоввелешка околија. Регистриран е при Окружниот стопански суд во Скопје на 8-XII-1958 год. под фирма и седиште: Општ деловен сојуз — Неготино со следните дејности:

Давање разни услуги на земјоделските задруги и стопанските организации, вршење преработка или доработка, продажба, снабдување со репродукционен материјал, давање помош околу откупот и обработката на културите.

Сојузот почна со работа на 1-X-1958 година со следниот персонал: директор, шеф на преставништво — Скопје, шеф на сметководство и комерцијалист. Со приклучување на памучна дејност персоналот се наголеми на 10 службеници и 12 работници. Управниот одбор се состои од 19 члена од секоја стопанска организација по еден преставник и пет члена од Сојузот.

Прва задача на Сојузот беше раното градинарство, така да Сојузот навреме ги снабди како за-

другите така и стопанските организации со квалитетни семиња, вештачки ѓубрива, рамови и стакло и др. материјали потребни за раното градинарство.

Втора задача на Сојузот беше продажба на залихите на земјоделски производи на задругите и стопанските организации. И оваа задача Сојузот ја изврши навреме, и покрај тешкотиите (немаше доволно кадар и искуство). Преку својата комерцијална служба Сојузот набави и продаде разни материјали и стока во вредност од 47.132.215 дин.

Реализација има извршено: преку дејноста памук 34.857.579 дин., преку управата 12.274.636 дин., а трошоците на работењето од дејноста памучна 33.547.396 дин., од управата 503.022 дин., или вкупно 34.050.418 динари.

Деловниот сојуз во 1959 година ќе ги помага што повеќе задругите и стопанските организации во набавката на материјали, во откупот и продажбата на нивните стоки. Реализацијата во 1959 година ќе изнесува околу 614.857.000 или по дејности: дејност памучна 60.228.000 дин., управа 554.629.000 динари.

	31	1958	
1.	6.137	1.	5.481
2.	1.897	2.	3.448
3.	-	3.	1.538
4.	338	4.	-
5.	80.101	5.	603
6.		6.	50.221
7.	3.810	7.	3.840
8.		8.	
9.	-	9.	21.204
10.	1.232	10.	7.389
11.	1.819	11.	1.610
	95 334		95 334

435,729.798
 318,849.887
 1958 / " 1957
 14%.
 1-1-1954 - 9
 - 5 , 3 , 1 -
 1958 39
 355,880.105
 31- -1957 . 80,849.693 (13)

" 1958
 -
 -
 -
 !
 5.608,784.436
 4.80%,
 1,79%?. (94)

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СНАБДУВАЊЕ НА СЕМПОДЕЛИЕТО „АГРОСНАБДИТЕЛ“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. бр. j	Назив на позицијата	Износ во 000 лин.	Ред. бр. j	Назив на позицијата	Износ во 000 лин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	52.984	1.	Фонд на основните средства	84.958
2.	Парични средства на основ. средства	31.532	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	58.242	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	50.723
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	4.933	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	18.163
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	644.948	5.	Фонд на обртните средства	18.355
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	41.940	7.	Резервен фонд и други фондови	50.187
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	2
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	983.053	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	742.311
9.	Друга актива	100.719	10.	Добавувачи и други обврски	297.547
			11.	Друга пасива	97.329
	ВКУПНО:	1.913.351		ВКУПНО:	1.923.351

БИЛАНС

НА ТРАНСПОРТНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АУТОТРАНСПОРТ“ — КИЧЕВО

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 лин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 лин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	121.854	1.	Фонд на основните средства	26.995
2.	Парични средства на основ. средства	2.911	2.	Други извори на основните средства	93.211
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	11.803	5.	Фонд на обртните средства	3.276
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1	7.	Резервен фонд и други фондови	15
7.	Парични средства на нераспределените средства	87	8.	Извори на нераспределените средства	527
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	8.116	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	13.139
9.	Друга актива	1.197	10.	Добавувачи и други обврски	3.640
			11.	Друга пасива	166
	ВКУПНО:	145.969		ВКУПНО:	145.969

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН „МОША ПИЈАДЕ“, НЕГОТИНО

Активa			на 31 декември 1958 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	66.909	1.	Фонд на основните средства	7.630	
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	59.274	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	97	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	97	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	105.926	5.	Фонд на обртните средства	4.174	
Г. Издвезени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3.320	7.	Резервен фонд и други фондови	6.295	
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	5.046	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања	55.592	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	162.785	
9.	Друга актива	23.107	10.	Добаувачи и други обврски	2.951	
			11.	Друга пасива	6.702	
ВКУПНО:		254.951	ВКУПНО:		254.951	

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието за обработка на тутун „Моша Пијаде“ — Неготино е основано во 1955 година со решението на Народниот одбор на општината Неготино, а е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје под број 1106 од 20-VII-1955 година.

Претпријатието има за задача да го откупи, преработи и пласира на домашниот и странски пазар тутунот од производителите од реонот на оваа општина.

Од реколтата 1957 год. претпријатието откупи 402.430 кг. тутун во вредност од 163,261.802 или просечно откупна цена 405 дин. за 1 кг.

Од спомнатата реколта е добиен финален продукт од 383.643 кг. во вредност 311,425.770 дин. Од него во 1958 година е реализирано за извоз 190.416 кг за 172,325.748 дин. со постигната просечна цена 905 дин. за 1 кг., а за домашната фабрикација 119.454 кг. во вредност од 104,261.532 или просечно е постигната цена за 1 кг. 872 дин. со прометен данок.

Претпријатието постигна помала просечна цена во однос на реколтата од 1956 т.е. во 1957 год., а тоа иде оттаму што во однос на квалитетот реколтата од 1957 год. беше послаба од реколтата во 1956. Ова може да се констатира и од просечните откупни цени помеѓу двете години. (105)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Во 1958 година основната дејност на Претпријатието „Хидроелектропроект“ — Скопје се состоеше во изработка на техничка документација (основни решенија, елаборати, идејни и главни проекти, како и инвестициони програми) за хидроелектрани, мелниорации, трафостаници, далекуводи, како и други локални електрични мрежи.

Претпријатието го исполни производствениот план за 1958 година со 124%.

Остварениот вкупен приход изнесува 86,854.743 дин. и е распределен на: трошеци на производството 12,668.182 дин. и на доходот 74,186.561 динар.

Доходот е распределен на: за општествен инвестиционен фонд на НО и федерацијата 26,324.985 дин., за фондови на претпријатието 8,317.753 дин. и за личен доход 39,543.823 динари. (101)

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ, ДАЛЕКОВОДИ, ТРАФОСТАНИЦИ И ИСПИТАТЕЛНИ РАБОТИ „ХИДРОЕЛЕКТРОПРОЕКТ“, СКОПЈЕ

Активa			на 31 декември 1958 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	4.602	1.	Фонд на основните средства	7.797			
2.	Парични средства на основ. средства	3.076	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	3.047			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2.097	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	11.359	5.	Фонд на обртните средства	1.925			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	460	7.	Резервен фонд и други фондови	493			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	8.184			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	17.707	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	4.710			
9.	Друга актива	458	10.	Добавувачи и други обврски	878			
			11.	Друга пасива	12.725			
ВКУПНО:		39.759	ВКУПНО:		39.759			

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — БАЛАНДОВО

Активa			на 31 декември 1958 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	11.187	1.	Фонд на основните средства	792			
2.	Парични средства на основ. средства	560	2.	Други извори на основните средства	10.955			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	1.162	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	1.307			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	216.423	5.	Фонд на обртните средства	215			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.430	7.	Резервен фонд и други фондови	1.430			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	34			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	42.576	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	158.133			
9.	Друга актива	13.050	10.	Добавувачи и други обврски	60.472			
			11.	Друга пасива	13.050			
ВКУПНО:		236.383	ВКУПНО:		286.388			

БИ Л А Н С
НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДЕТСКА РАДОСТ“, СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	180	1.	Фонд на основните средства	180
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	850
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	8.016	5.	Фонд на обртните средства	444
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2.415	7.	Резервен фонд и други фондови	2.078
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	5.089	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	10 560
9.	Друга актива	683	10.	Добавувачи и други обврски	2.240
			11.	Друга пасива	31
	ВКУПНО:	16.383		ВКУПНО:	16.383

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ДЕТСКА РАДОСТ“, СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА

Нашето претпријатие и во оваа година основната дејност ја развиваше преку списанијата: „Титов пионер“, „Другарче“, „Гзими“, „Фатоси“, „Севинч“ и „Томурџук“ и книги-литература за деца.

Претпријатието во 1958 година ги издаваше списанијата нормално и навреме, во вкупен тираж од 965.566 примероци.

Издадени се книги во тираж од 31.500 примероци.

Реализацијата на издадените книги и списанија во финансиски показатели изнесува 29,591.353 дин.

Обртните средства со кои претпријатието работеше во 1958 год. изнесуваа 11,004.386 динари.

Претпријатието работеше со персонал од 10 лица.

Користењето на дотациите е нужно, бидејќи стварната цена на печатењето по бројот на списанијата е висока, а таа произлегува од цената на печатарските услуги.

Со ваков систем на работење претпријатието го обезбеди својот рентабилитет во 1958 година. (21)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Трговскиот дуќан „Вкус“ — Гевгелија е основан со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 5788 од 24-ХП-1953 година. Со решението број 42 е регистриран при Стопанскиот суд во Скопје под фирма: Трговски дуќан „Вкус“ — Гевгелија. Основна дејност му е трговија на мало со текстилна стока.

Постигнат е промет-реализација во вкупен износ од 46,250.722 дин.

Остварена е разлика во цени 4,656.000 дин. со процент од 8,06%.

Остварен е доход во износ од 2,351.617 дин., личен доход 1,498.520 дин., фондови 181.000 дин. задолжителни придонеси од доходот 395.552 дин.

Во дуќанот во текот на годината работела просечно 6 работника и службеника.

Личните доходи на работниците и службениците се исплатени 100%. (56)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКИОТ ДУКАН „ВКУС“, ГЕВГЕЛИЈА

Активa			на 31 декември 1958 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	514	1.	Фонд на основните средства	514	
2.	Парични средства на основ. средства	14	2.	Други извори на основните средства	—	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	1.737	5.	Фонд на обртните средства	102	
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.097	7.	Резервен фонд и други фондови	1.778	
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	256	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања	134	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
9.	Друга актива	9.970	10.	Добавувачи и други обврски	—	
	ВКУПНО:	13.465		ВКУПНО:	13.466	

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „НОВА ТРГОВИЈА“ — БИТОЛА

Активa			на 31 декември 1958 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	6.368	1.	Фонд на основните средства	8.583	
2.	Парични средства на основ. средства	1.993	2.	Други извори на основните средства	—	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	51	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	51	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	1.694	5.	Фонд на обртните средства	181.286	
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3.170	7.	Резервен фонд и други фондови	3.065	
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	588	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања	288.208	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
9.	Друга актива	1.672	10.	Добавувачи и други обврски	107.323	
	ВКУПНО:	303.156		ВКУПНО:	303.156	

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЕРКУР“ — БИТОЛА

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	569	1.	Фонд на основните средства . . .	1.493
2.	Парични средства на основ. средства	44	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	34	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	34
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	37.498	5.	Фонд на обртните средства . . .	27.770
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.734	7.	Резервен фонд и други фондови . .	720
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	6.668	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	1.586	10.	Добавувачи и други обврски . . .	19.352
			11.	Друга пасива	3.8
ВКУПНО:		50.133	ВКУПНО:		50.133

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПСКИ МЕТАЛ“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	487	1.	Фонд на основните средства . . .	3.055
2.	Парични средства на основ. средства	2.516	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	164
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	14	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	40.852	5.	Фонд на обртните средства . . .	1.365
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.959	7.	Резервен фонд и други фондови . .	2.163
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	14.531	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски . . .	3.702
			11.	Друга пасива	216
ВКУПНО:		60.359	ВКУПНО:		60.359

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1958 ГОДИНА

Трговското претпријатие за прсмет на големо и мало со железарски, метални, технички и електро-технички материјали „Скопски метал“ — Скопје во работната 1958 година оствари промет во износ од 178,527.328 дин. Во текот на годината про-

сечне користеше обртни средства од 17,487.682 дин. со коефициент на обртајот на обртните средства 12. Во 1958 година во претпријатието беа запослени 15 лица. Остварената разлика во цени изнесува 13.559.150 динари или изразено во проценти дава показател 7,59% вклучувајќи го и локалниот порез на прсмет. (20)

БИЛАНС

НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА КОЖНИ ПРОИЗВОДИ „КОЛЕКТИВ“, СКОПЈЕ

Активa на 31 декември 1958 година Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	—
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	20 658	5.	Фонд на обртните средства	9 976
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	7	7.	Резервен фонд и други фондови	7
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во прсметката и друга актива			Д. Извори на средствата во прсметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	230	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	10.919
9.	Друга актива	22	10.	Дсбавувачи и други обврски	—
			11.	Друга пасива	15
	ВКУПНО:	20.917		ВКУПНО:	20.917

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1958 ГОДИНА

Претпријатието за кожни производи „Колектив“ — Скопје има 7 продавници, регистрирани кај окружниот суд под бр. 241, од кои 5 во Скопје и по една во Белград и Бачка Паланка. Продавниците исклучиво предаваат сопствени производи на матичното претпријатие.

Основните средства и фондсите на продавниците се водат преку книговодството на матичното

претпријатие. Тие имаат обртни средства како краткорочен кредит во износ од 9,964.000 динари.

Планот на реализацијата е извршен со 87,72%. Потфрлањето на планот прсислугува од рушењето на главната продавница во Скопје.

Финансискиот резултат на продавниците оваа година е негативен со износ од 439.484 динари, која сума е покриена од страна на матичното претпријатие и со тоа се покриени личните примања на персоналот. (28)

Б И Л А Н С
НА РУДАРСКИОТ БАЗЕН НА ХРОМ „РАДУША“ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1,301.597	1.	Фонд на основните средства . . .	1,338 569
2.	Парични средства на основ. средства	168.553	2.	Други извори на основните средства	136.377
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	554.548	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	537.760
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	15.537	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	7.045
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	684.425	5.	Фонд на обртните средства . . .	382.395
			6.	Други извори на обртните средства	30.275
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	43.560	7.	Резервен фонд и други фондови . .	55.314
7.	Парични средства на нераспределените средства	86	8.	Извори на нераспределените средства	79.018
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	394.723	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	123.720
9.	Друга актива	97.847	10.	Добавувачи и други обврски . . .	184.865
			11.	Друга пасива	315.538
ВКУПНО:		3,260.876	ВКУПНО:		3,260.876

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Стопанското претпријатие Рударски базен на хром „Радуша“ — Горче Петров е основано со решението на Владата на ФНРЈ, Белград под бр. 462/46-3 од 31-V-1946 година.

Регистрацијата на претпријатието е извршена при Околинскиот стопански суд во Скопје, спрема решението на судот од 9-II-1955 година.

Основната дејност на претпријатието е: експлоатација на хромна руда и преработка на хромна руда III врста во хромни концентрат.

Покрај основната дејност претпријатието обавува и споредна дејност и тоа: вршење на разни

услуги преку машинските работилници во Горче Петров и Радуша.

Во 1958 год. претпријатието го исполни производствениот план со 104,4%.

Остварениот вкупен приход изнесува 1,582.360.041 дин. и е распределен на: трошоци на производство-то 889,846.817 дин. и на доход 692,513.224 дин.

Доходот е распределен на: дел што се отстапува за згледмување на личниот доход 6,758.725 дин., дел за федерацијата 211,041.890 дин., дел за општествени инвестициони фондови на народната република и на народните одбори 30,684.839 дин., личен доход на работниците 402,025.779 дин., резервен фонд 8,874.856 дин., придонес за заеднички резервен фонд на индустријата и рударството 331.271 дин. и нераспоредени средства 32,795.864 дин. (4)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „НОВОСТ“, ДЕВАР ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано на 1-I-1950 година. Основна дејност му е обработка на персиски кичими и домашни ракотворби.

Во 1958 год. претпријатието набавувало суровини предимно од „Текста“ — Марибор, „Македонка“ — Штип, Предарата — Битола и „Јола Рибар“ — Карловац.

Прометот го вршело претежно преку Увоз-извоз „Коператива“ — Скопје.

Во 1958 година претпријатието набавило суровини во вредност од 145,000.000 динари, а на крајот на годината располагало со залихи на суровини од 49,886.000 динари.

Во 1958 година планираниот промет од 100,000.000 динари е остварено 111,183.000 динари.

Во текот на годината е остварен чист доход од 39,310.707 динари. Од овој за лични доходи на работниците и службениците 35,934.379 дин., а за фондовите на претпријатието е издвоено 3,366.398 дин.

Платите по тарифниот правилник напoлно се остварени и исплатени на работниците и службениците. Покрај тоа делено е 12,50% плата над тарифната ставка. (8)

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЕРСИСКИ КИЛИМИ И ДОМАШНИ
РАКОТВОРБИ „НОВОСТ“, ДЕБАР

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	21.716	1.	Фонд на основните средства	6.716
2.	Парични средства на основ. средства	18	2.	Други извори на основните средства	15.058
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	2.036
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	30	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	1.584
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	48.267	5.	Фонд на обртните средства	16.156
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	208	7.	Резервен фонд и други фондови	2.311
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	2.863	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	3.509
9.	Друга актива	5.555	10.	Добавувачи и други обврски	6.787
			11.	Друга пасива	9.025
	ВКУПНО:	7*68		ВКУПНО:	7*68

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕЛЕФОНМОНТАЖА“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Р. д. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	8.771	1.	Фонд на основните средства	11.924
2.	Парични средства на основ. средства	4.504	2.	Други извори на основните средства	1.351
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	47	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	297
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	250	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	20.430	5.	Фонд на обртните средства	17.949
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2.235	7.	Резервен фонд и други фондови	2.401
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	1.137
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	47.493	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	124	10.	Добавувачи и други обврски	30.003
			11.	Друга пасива	3.377
	ВКУПНО:	83.859		ВКУПНО:	83.859

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕЛЕФОНМОНТАЖА“,
СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА

Во 1958 година планот на услугите е извршен
со 132,09%

Основните средства се зголемени за 1,24.

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница што произлегуваат од доходот
се измирени во законскиот рок. (38) ✓

БИ Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ТЕКСТИЛ НА ГОЛЕМО „АНГРОТЕКСТИЛ“,
СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	9.037	1.	Фонд на основните средства	11.368
2.	Парични средства на основ. средства	2.331	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	7.488
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	7.488	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	347.025	5.	Фонд на обртните средства	8.389
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	22 063	7.	Резервен фонд и други фондови	21.875
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извеси на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	214.778	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	62.172
9.	Друга актива	17 480	10.	Добавувачи и други обврски	322.214
			11.	Друга пасива	9.390
	ВКУПНО:	620 202		ВКУПНО:	620.202

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Трговското претпријатие за промет со текстил на големо „Ангротекстил“ — Скопје е основано во месец април 1949 година. Основен предмет на работата му е: продажба на текстилни стоки на големо.

Редовните и дополнителните обртни средства добиени како кредит од Народната банка изнесуваат 204,089.000 динари. Покрај овие средства претпријатието користи и инвестиционен заем за обртни средства во износ од 35,389.446 динари, а исто така има и сопствен фонд на обртни средства во износ од 8,389.108 динари, или вкупно обртните средства изнесуваат 247,867.555 динари.

Основните средства изнесуваат 11,368.474 динари, од кои: основни средства 9,037.514 динари и

парични средства на основните средства 2,330.960 динари

Претпријатието се снабдува со текстилни стоки од постсјните фабрики во ФНРЈ. Во текот на годината се набавени стоки во вкупна вредност од 2.063,614.325 динари, по набавна цена. Во овој износ влегува и сумата од 130,386.836 динари, која се однесува на увозни стоки набавени преку свои увозници.

Продажбата е вршена преку малопродажната трговска мрежа во ФНРЈ.

Целокупниот промет во 1958 година изнесува 1.956,418.344 динари.

Вкупниот приход за распределба изнесува 52,842.176 динари додека пак чистиот приход 12,028.510 динари. (33) ✓

БИЛАНС

НА ФАБРИКАТА ЗА АЛКАЛОИДИ И ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ
„АЛКАЛОИД“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	107.150	1.	Фонд на основните средства . . .	73.675
2.	Парични средства на основ. средства	26.720	2.	Други извори на основните средства	60.196
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	1.346	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	1.828
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	482	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	173.175	5.	Фонд на обртните средства	83.518
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	15.065	7.	Резервен фонд и други фондови . .	15.165
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	19.915
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	34.723	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	60.502
9.	Друга актива	26.617	10.	Добавувачи и други обврски	27.403
			11.	Друга пасива	8.076
	ВКУПНО:	385.278		ВКУПНО:	385.278

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ФАБРИКАТА „АЛКАЛОИД“, СКОПЈЕ ВО 1958
ГОДИНА

Фабриката во своето работење се занимава со производство на опиумови алкалоиди и фармацевтски преработки.

През годината фабриката имаше запослено 96 лица.

Во своето работење фабриката оствари вкупен приход од 586,815.875 дин., а доход од 134,508.513 дин. Чистиот приход на фабриката изнесува 52,948.762 дин. од кој во фондовите на претпријатието е распределено 22,873.196 динари.

Сите обврски спрема општествената заедница се измирени во целост и навреме. (18)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУЛТУРА“,
БИТОЛА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано на 1-I-1953 година со решението на Народниот одбор на општината Битола бр. 25760 од 10-XI-1952 година.

Основна дејност му е трговија на мало со канцелариски материјали, школски прибор, литература, весници и повремени списанија.

Организационен состав: 3 книжарници и 7 трафики за продажба на весници.

Остварена е реализација од 60.835.525 динари, а планирано 55,820.000 динари. Прометот е надминат за 8,95. Ова е резултат од залагањето на работниот колектив.

Остварен е доход во износ од 5,653.472 динари. Од ова за личен доход 3,846.975 динари, сојузен данок 1,314.800 динари и за фондови 491.652 динари.

Просечно работници и службеници во 1958 година 16. (76)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РАСТУРАЊЕ НА ПЕЧАТ И КНИЖАРСТВО „КУЛТУРА“,
БИТОЛА

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	427	1.	Фонд на основните средства	427			
2.	Парични средства на основ. средства	28	2.	Други извори на основните средства	577			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	398	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	398			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	503	5.	Фонд на обртните средства	1.177			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.647	7.	Резервен фонд и други фондови	1.147			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	3.468	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	9.620	10.	Добавувачи и други обврски	4.659			
			11.	Друга пасива	300			
	ВКУПНО:	16.091		ВКУПНО:	16.091			

БИЛАНС
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ЧУКА“, с. СУЈАКЛАРИ, ТИТОВВЕЛЕШКО

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	147.612	1.	Фонд на основните средства	97.064			
2.	Парични средства на основ. средства	2.001	2.	Други извори на основните средства	53.306			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	73.580	5.	Фонд на обртните средства	5.815			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	951	7.	Резервен фонд и други фондови	1.051			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	6.606	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	58.481			
9.	Друга актива	10.960	10.	Добавувачи и други обврски	12.139			
			11.	Друга пасива	6.616			
	ВКУПНО:	241.710		ВКУПНО:	241.710			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1958 ГОДИНА

Земјоделското стопанство „Чука“, с. Сујаклари, Титоввелешка околија, е основано во 1953 година со решението на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 142 од 6-VIII-1953 година, а е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје на 21-VI-1956 година под Фи бр. 1998/56 година.

Основна намена на стопанството му е да обработува земја и на неа да одгледува и да произведе: ратарство, како и сточарско производство и подмладок.

Ратарското производство е главна гранка на стопанството и е ориентирано на семејно производство на Талјански сорти пченица.

Просечниот број на работници во текот на 1958 година беше 68.

Стопанството имаше во текот на годината тешкотии по однос на механизацијата, но по второто полугодие набави модерни средства: трактори, комбајни, како и повише ситни земјоделски алати, така што целокупниот процес на работењето во земјоделството се врши машински и се отклонети недостатоците околу механизацијата.

Од вкупното производство во текот на оваа година остварено е вкупен прихсд во износ од 51,956.000 дин. Тој е распределен на трошоци на работењето и друго 41,023.000 динари, 10,660.000 динари за личен доход, а остатокот во износ од 273.000 динари за фондовите на стопанството. (78)

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА ФИЛМ“ —
СКОПЈЕ

Активна			Пасива		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	8.470	1.	Фонд на основните средства	21.992
2.	Парични средства на основ. средства	14.318	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	4.141	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	20.268
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	15.996	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	64.231	5.	Фонд на обртните средства	1.043
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3.631	7.	Резервен фонд и други фондови	3.937
7.	Парични средства на нераспределените средства	74.437	8.	Извори на нераспределените средства	89.039
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	35.026	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	20.773
9.	Друга актива	7.328	10.	Добавувачи и други обврски	37.478
			11.	Друга пасива	—
ВКУПНО:		227.578	ВКУПНО:		277.578

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАКЕДОНИЈА ФИЛМ“ —
СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието во 1958 година набави вкупно 27 филма. Од овие во 1958 год. се пуштени во експлоатација вкупно 20 филма. Набавката е извршена од следните земји: САД 6, Италија 5, СССР 3, Полска 1, Бугарија 1, Шпанија 1, Индија 1, Јапонија 1, Чехословачка 1, Коопродукција 1 и домашни 6. Ме-

ѓу овие филмови се наоѓаше и филмот „Војна и мир“ во два дела.

Краткометражни филмови имавме набавено вкупно 34 од кои 30 домашни и 4 од странство.

Со овој број на филмови претпријатието оствари промет од 297,424.200 динари, а планот го изврши со 118,97%.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница што произлегуваат од доходот и од другите основи, се измерени во целост и во законскиот срок. (25)

БИЛАНС
НА ЛОЗАРСКОТО СТОПАНСТВО „ИЛО ВИЛАРОВ“, НЕГОТИНО

Активa		на 31 декември 1958 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	189 445	1.	Фонд на основните средства	46.087
2.	Парични средства на основ. средства	2.363	2.	Други извори на основните средства	152.123
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	329
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	70.150	5.	Фонд на обртните средства	2.131
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	650	7.	Резервен фонд и други фондови	1.280
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	1.431
Д. Средства во пресметката на друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	8.085	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	7 046
9.	Друга актива	21 030	10.	Добавувачи и други обврски	5.200
			11.	Друга пасива	7 301
	ВКУПНО:	241 773		ВКУПНО:	241.773

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЛОЗАРСКОТО СТОПАНСТВО „ИЛО ВИЛАРОВ“, НЕГОТИНО ВО 1958 ГОДИНА

Стопанството е формирано во 1953 година со решението на Народниот одбор на Градската општина Неготино, а се занимава со: лозарство, ратарство и помошна дејност (оваа дејност ја врши на обработлива земја од 508 ха од кои 222 ха е под лозја).

Стопанството располага со основни средства во вредност од 191,803 000 динари.

Во 1958 година стопанството оствари вкупен приход од 62,602.530 дин. По покривање на материјалните трошоци, личниот доход на работниците и другите обврски, стопанството доби чист приход од 8,476.179 динари со кој самостојно располага.

Во текот на 1958 година стопанството имаше 113 стални и сезонски работници и 15 службеници. (61)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Земјоделското стопанство „Сарај“ е регистрирано како стопанска организација на ден 17-IV-1953 година со решение бр. 1368.

Стопанството располага со 105 ха обработлива површина. На оваа површина стопанството оствари бруто-продукт 26.912 илјади дин. Од тоа за материјални трошоци и др. расходи 14.727 илјади динари и за доход 12.185 илјади динари.

Од доходот стопанството има оставено во сопствени фондови 2.442 илјади дин., а остатокот го распредели на лични доходи на работниците, и тоа:

а) лични доходи по тар. правилник 8.497 илјади
б) лични доходи над тар. правилник 1.246 „

Вкупно 9.743 илјади

Во текот на 1958 год. во стопанството беа за-
послени 64 лица од кои 55 работници и 9 службе-
ника.

Организационата работа беше прилично подо-
брена.

Финансното пслување исто така е во добра
положба.

Обврските се уредно измирени, а побарувањата
уредно наплатени. (49)

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „САРАЈ“ с. САРАЈ — СКОПСКА ОКОЛИЈА

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	46.493	1.	Фонд на основните средства	36.470
2.	Парични средства на основ. средства	580	2.	Други извори на основните средства	12 687
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	4	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	104
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	10 075	5.	Фонд на обртните средства	4.207
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.260	7.	Резервен фонд и други фондови	1 520
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	895	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	1.380	10.	Добавувачи и други обврски	1.449
			11.	Друга пасива	1 362
	ВКУПНО:	60.687		ВКУПНО:	60 687

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СО МЕШАНИ ИНДУСТРИСКИ И КОЛОНИЈАЛНИ СТОКИ
„ПРОЛЕТЕР“ — НЕГОТИНО

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	8 130	1.	Фонд на основните средства	7.690
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	204
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	59
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.409	5.	Фонд на обртните средства	510
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	550	7.	Резервен фонд и други фондови	1,004
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	5 419	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	27.265	10.	Добавувачи и други обврски	14.286
			11.	Друга пасива	1.800
	ВКУПНО:	42.773		ВКУПНО:	42 773.

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1958 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Пролетер“ — Негсти-
но е основано со решението на бившиот Околински
нарсен одбор на Тиквешка сколија — Кавадарци
под број 8845 од 12-VII-1954 година.

Претпријатието работи како трговско претпри-
јатие на мало со мешани индустриски и колони-
јални стоки, како што е и регистрирано.

Планот на претпријатието од 100,000.000 динари
е реализиран во износ од 111,848.120 дин. Повеќе се
остварени 11,848.120 динари.

Во текот на 1958 година претпријатието корис-
теше постојани обртни средства во износ од 17,220.000
динари кои ги задоволуваа потребите за неговото
нормално работење.

Зголемувањето на прометот се должи на подо-
брната организација на претпријатието, залага-
њето на колективот, спроведувањето на решени-
јата на управниот одбор и работниот колектив (на-
бавка на квалитетна стска, подобар асортиман и др.).

Обврските на претпријатието спрема опште-
ствената заедница се исполнети во целост и во за-
конскиот рок. (62)

БИ Л А Н С

НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ФУРНАЦИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК“, ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	4 546	1.	Фонд на основните средства	5.247			
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошу- вачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1	4.	Други извори на средствата на за- едничката потрошувачка	77			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	3 327	5.	Фонд на обртните средства	—			
Г. Издвсени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	413	7.	Резервен фонд и други фондови	456			
7.	Парични средства на нераспреде- лените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	1.619	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	344	10.	Добавувачи и други обврски	2.347			
			11.	Друга пасива	5			
В К У П Н О:		10.250	В К У П Н О:		10.250			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1958 ГОДИНА

Занаетчиското фурнициско претпријатие „На-
предок“ од Горче Петров производниот план за 1958
година го исполни со 100%, а реализира вкупен
приход од 58,932.624 дин.

По одбивањето на сите материјални трошоци и
обврските спрема општествената заедница претпри-
јатието оствари чист доход од 2,181.527 динари.

Од финансискиот резултат се гледа дека овој
колектив се залагал во својата работа и допринесе
да се оствари горниот доход кој спрема постојните
прописи е распределен. (52)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „ЛАБОРАТОРИЈА“ ИМПОРТ, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1.791	1.	Фонд на основните средства	1.767
2.	Парични средства на основ. средства	822	2.	Други извори на основните средства	846
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	3.214	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	3.814
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	3.246	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	3.214
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	69.629	5.	Фонд на обртните средства	1.138
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	4.466	7.	Резервен фонд и други фондови	4 876
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	21.152	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	20.191
9.	Друга актива	2.245	10.	Добавувачи и други обврски	28.720
			11.	Друга пасива	44
ВКУПНО:		106 565	ВКУПНО:		106.565

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЛАБОРАТОРИЈА“ ИМПОРТ, СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано со решението на Планската комисија при Владата на НРМ бр. 860 од 13-III-1950 година, а е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фп бр. 607/55 год.

Основен предмет на дејноста му е: трговија на големо, врши купопродажба на лабораториски апарати, прибор и хемикалии, хемиско-технолошки апарати и прибор и медицински апарати и прибор, кои служат за употреба во факултетите, институтите, лабораториите на научните установи и др.

Во претпријатието се запослени 16 службеници и работници.

Претпријатието во 1958 година користеше кредит за обртни средства при Комуналната банка — Скопје во износ од 60,035.344 динари.

Планираниот промет за 1958 година во износ од 85,000 000 дин. е остварен со 95,707.969 дин. До зголемување на прометот дојде поради големото залагање на целиот работен колектив и добрата организација на работата.

Претпријатието оствари доход од 12,829.450 дин. По издвојување на обврските за општествената заедница во износ од 6,625.384 дин. остварен е чист приход од 6,204 066 дин., од кој износ за лични доходи отпаѓа 4,553.359 дин., а остатокот е распределен спрема постојните законски прописи.

Обврските на претпријатието спрема општествената заедница што произлегуваат од доходот, чистиот приход, како и другите обврски се измирени во целост и во пропишаниот законски рок. (9)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Работничко службеничкиот ресторант „Радуша“ во Радуша е основан од страна на Рударскиот базен хром „Радуша“ — Горче Петров.

Основна дејност — угостителство.

Остварениот вкупен приход изнесува 5,309 053 дин. и е распореден на: трошоци на работењето 4,339.713 дин. и на доход од 969.340 дин.

Доходот е распределен на: личен доход на работниците 937.401 дин. и нераспределени средства 31.939 дин. (8)

БИЛАНС

НА РАБОТНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКИОТ РЕСТОРАН „РАДУША“, РАДУША

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	—
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.099	5.	Фонд на обртните средства	850
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	7.	Резервен фонд и други фондови	—
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	32
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	1.005	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	956	10.	Добавувачи и други обврски	1.067
			11.	Друга пасива	1.111
	ВКУПНО:	3.060		ВКУПНО:	3.060

БИЛАНС

НА КАЗАНЦИСКАТА ЗАДРУГА „МИЛНДЕН“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	657	1.	Фонд на основните средства	1.074
2.	Парични средства на основ. средства	417	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	7.347	5.	Фонд на обртните средства	616
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	219	7.	Резервен фонд и други фондови	330
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	34
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	1.046	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	5.870
9.	Друга актива	230	10.	Добавувачи и други обврски	622
			11.	Друга пасива	6
	ВКУПНО:	9.916		ВКУПНО:	9.916

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
КАЗАНЦИСКАТА ЗАДРУГА „ИЛИНДЕН“,
СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА

Оваа задруга во својата дејност прокзведува бакарни производи за населението и хемиската прехранбена индустрија, а исто така врши и услуги со поправка и калаисување на бакарни садови.

Задругата својот производствен план за 1958 година го исполни благодарейќи на залагањето на

целиот работен колектив, и покрај конкуренцијата од приватниот сектор. Од ден на ден задругата го освојува пазарот како во Македонија така и во потесна Србија.

Во перспектива задругата смета да набави спрема — валци за валање на бакар во бакарни лим и кругови и да се преориентира на нови производи.

(95)

БИ Л А Н С

НА МОЛЕРО-ФАРБАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЗОГРАФ“, СКОПЈЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	42	1.	Фонд на основните средства	64	
2.	Парични средства на основ. средства	964	2.	Други извори на основните средства	942	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	41	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	41	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	2.050	5.	Фонд на обртните средства	665	
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	362	7.	Резервен фонд и други фондови	112	
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	158	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања	10.557	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
9.	Друга актива	960	10.	Добавувачи и други обврски	5.503	
			11.	Друга пасива	1.127	
		ВКУПНО:			ВКУПНО:	
		14 976			14.976	

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1958 ГОДИНА

Молеро-фарбарското претпријатие „Зограф“ — Скопје е основано со решението на НО на град Скопје бр. 1425 од 13-П-1948 година.

Претпријатието се занимава со основна дејност молеро-фарбарски услуги. Врши услуги во Скопје и вон од Скопје односно во целата Република.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница се измирени во целост и навремено спрема законскиот рок.

(125)

БИЛАНС

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИЛИНДЕН“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 лин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 лин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	28 289	1.	Фонд на основните средства . . .	20 512
2.	Парични средства на основ. средства	2 468	2.	Други извори на основните средства	12.098
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	1.278
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	11.373	5.	Фонд на обртните средства . . .	14 546
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3.434	7.	Резервен фонд и други фондови . .	3.190
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	541
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	28.795	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	21.654	10.	Добавувачи и други обврски . . .	30.347
			11.	Друга пасива	3.938
	ВКУПНО:	96.013		ВКУПНО:	96.013

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието „Илинден“ по Општествениот план на општината „Кале“ имаше планирано бруто производ од 180,000.000, а истиот го исполни со 222,589.000 динари или го натфрли со 123%.

Во текот на работењето колективот се бореше за што подобар квалитет и за спазување на опре-

делениот рок за предавање на зградите во употреба, како и за подобро сместување на работниците.

Во 1958 година колективот ја механизира својата производна работа, така што во тој период набави основни средства од 15,000.000 дин.

Во 1958 год. колективот покажа чист приход кој му останува на колективот од 11,345.900 дин. и го расподели во фондовите на претпријатието. (40)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието на големо „Центрохемија“ од Скопје е основано во 1953 година. Предмет на работењето на претпријатието е трговија во внатрешен промет.

Во 1958 година претпријатието ги постигна следните резултати: остварен промет од 912,074.536 дин., планст го натфрли со 162,074.536 дин. односно со 21%, оствари доход во висина од 47,318.590 дин. од кој по извршената распределба отпаѓа за доприноси 28,033.268 и чист приход 19,285.322 динари. (143)

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЦИМЕНТОБЕТИЈА“, СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	8.915	1.	Фонд на основните средства	13.857
2.	Парични средства на основ. средства	5.089	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	162.327	5.	Фонд на обртните средства	1.736
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	11.921	7.	Резервен фонд и други фондови	13.870
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други набарувања	156.741	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	36.000
9.	Друга актива	22.794	10.	Добавувачи и други обврски	111.239
			11.	Друга пасива	18.763
	ВКУПНО:	367.787		ВКУПНО:	367.787

БИЛАНС

НА РАБОТНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКИОТ РЕСТО ГАН „ХРОМ“ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	—
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	625	5.	Фонд на обртните средства	278
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	7.	Резервен фонд и други фондови	—
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	241
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други набарувања	707	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	24	10.	Добавувачи и други обврски	387
			11.	Друга пасива	450
	ВКУПНО:	1.356		ВКУПНО:	1.356

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1958 ГОДИНА

Работничко службеничкиот ресторан „Хром“ — Горче Петров е основан од страна на Рударскиот базен на хром „Радуша“ — Горче Петров.

Основна дејност на ресторанот е угостителство.

Остварениот вкупен приход изнесува 3,625.813 и е распределен на: трошоци на работењето 2,397.864 дин. и на доход 627.949 дин.

Доходот е распределен на: дел што се остварува за зголемување на личниот доход 9.620 дин., дел за федерација 118.338 дин., дел на ОНО 12.092 дин., личен доход на работниците 369.109 и нераспоредени средства 118.200 динари. (6)

БИЛАНС

НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

Актива			на 31 декември 1958 година		Пасива	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	2,349 648	1.	Фонд на основните средства	2,569.345	
2.	Парични средства на основ. средства	223 871	2.	Други извори на основните средства	4.174	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	26.138	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	26.323	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	210	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	25	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	45.692	5.	Фонд на обртните средства	37 975	
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	619	7.	Резервен фонд и други фондови	1 837	
7.	Парични средства на нераспределените средства	4 615	8.	Извори на нераспределените средства	19.718	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други набарувања	88 270	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
9.	Друга актива	1.723	10.	Добавувачи и други обврски	75 310	
			11.	Друга пасива	6.079	
ВКУПНО:		2,740 786	ВКУПНО:		2,740 786	

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1958 ГОДИНА

Електричното претпријатие „Скопје“ — Скопје е основано во 1950 година со дејност: производство и пренос на електрична енергија.

Во своето пословање ова претпријатие е тесно поврзано со Електростопанската заедница на НРМ, бидејќи единствено таа има право на продажба на

електрична енергија во НРМ. Поради тоа таа ги плаќа сите стални и менливи трошоци што ќе се утврдат обострано со договор. Плаќањето станува во вид на аконтација по 1/12 месечно од уговорената сума.

Од изнесокто се гледа дека претпријатието го продава сето свое производство и нема никаква опасност од неисполнување на финансискиот план

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАВРОВО“ — ГОСТИВАР

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	8.978	1.	Фонд на основните средства	10 881
2.	Парични средства на основ. средства	2.817	2.	Други извори на основните средства	2.315
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	1.668	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	1.833
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	82	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	101.462	5.	Фонд на обртните средства	1.696
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	6.864	7.	Резервен фонд и други фондови	6.864
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	23.778	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	9.861
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски	47.095
			11.	Друга пасива	—
ВКУПНО:		145.649	ВКУПНО:		145.649

БИЛАНС
НА ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАВОР“ — ГОСТИВАР

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	20.086	1.	Фонд на основните средства	7 076
2.	Парични средства на основ. средства	1.347	2.	Други извори на основните средства	13.976
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	81	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	462
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	61.626	5.	Фонд на обртните средства	575
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	117	7.	Резервен фонд и други фондови	632
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	2.309
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	39 634	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	30.000
9.	Друга актива	783	10.	Добавувачи и други обврски	40 618
			11.	Друга пасива	526
ВКУПНО:		123 674	ВКУПНО:		123.674

БИЛАНС
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАЦАРИ“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ [во 000 дин.]	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1,178.112	1.	Фонд на основните средства . . .	1,047.825
2.	Парични средства на основ. средства	219.208	2.	Други извори на основните средства	361.484
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	4.166	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	27.238
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1.931	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	78.459	5.	Фонд на обртните средства . . .	60.186
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3.607	7.	Резервен фонд и други фондови . .	4.550
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	113.656	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	5.062
9.	Друга актива	9.545	10.	Добавувачи и други обврски . . .	13.244
			11.	Друга пасива	7.537
	ВКУПНО:	1,608.685		ВКУПНО:	1,608.685

БИЛАНС
НА ЛОЗАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДЕМИР КАПИЈА“ — ДЕМИР КАПИЈА
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	150.737	1.	Фонд на основните средства . . .	80.079
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	80.777
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	66.945	5.	Фонд на обртните средства . . .	19.625
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.738	7.	Резервен фонд и други фондови . .	4.132
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	19.993	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	50.033
9.	Друга актива	24.930	10.	Добавувачи и други обврски . . .	16.955
			11.	Друга пасива	12.742
	ВКУПНО:	264.343		ВКУПНО:	264.343

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА КЛАНЧКИ УСЛУГИ „БРЕГАЛНИЦА“ — ШТИП

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1.610	1.	Фонд на основните средства	2.238
2.	Парични средства на основ. средства	81	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	15	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	15
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	208	5.	Фонд на обртните средства	113
Г. Извозни средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	20	7.	Резервен фонд и други фондови	23
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	1.072	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	494
9.	Друга актива	671	10.	Добавувачи и други обврски	380
			11.	Друга пасива	344
	ВКУПНО:	3.657		ВКУПНО:	3.657

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ХРСЛОМЕТАР“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	934	1.	Фонд на основните средства	1.629
2.	Парични средства на основ. средства	685	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	21.431	5.	Фонд на обртните средства	688
Г. Извозни средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	412	7.	Резервен фонд и други фондови	537
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	1.219
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	424	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	18.379
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски	1.444
			11.	Друга пасива	—
	ВКУПНО:	23.896		ВКУПНО:	23.896

31 " 1958

0	-	I.	
1.	1.157	1.	1.360
2.	-	2.	-
3.	-	3.	-
4.	4	4.	-
	-		-
5.	2.166	5	14.039
		6	-
		I.	
6.		7	1.102
	761	8	-
7	-		
	-		
8.	882	10.	7.465
9.	20 031		1.035
	2 .001		25.001

31 " 1958

1.	22.3/9	1 -1	27.382
2.	8.900	1 2 . ! /	2 600
3.	-	3. ;	-
	2.000	4. " ::	-
4.	-		2.000
5.	134.518	5.	2.000
		6. ;,	108.000
6.		7.	400
	3.013	8.	-
7.	-		
		9.	189.131
8.	206 222	10.	112 288
9.	69.840	11.	3.071
	446 872		446 872

I

БИЛАНС

НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „НИКОЛА ПЕТРОВ“, с. КРИВОЛАК, ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	12.064	1.	Фонд на основните средства	11.984
2.	Парични средства на основ. средства	342	2.	Други извори на основните средства	548
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	4.415	5.	Фонд на обртните средства	102
			6.	Други извори на обртните средства	2.984
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	353	7.	Резервен фонд и други фондови	572
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	4.377	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	2.006
9.	Друга актива	848	10.	Добавувачи и други обврски	3.361
			11.	Друга пасива	848
	ВКУПНО:	22.399		ВКУПНО:	22.399

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈА ТИЕ „ДЕЛИКАТЕС“ — ТЕТОВО

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1.370	1.	Фонд на основните средства	1.727
2.	Парични средства на основ. средства	72	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	2.225	5.	Фонд на обртните средства	19.853
			6.	Други извори на обртните средства	—
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	718	7.	Резервен фонд и други фондови	432
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	200
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	2.726	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	38.268	10.	Добавувачи и други обврски	22.710
			11.	Друга пасива	457
	ВКУПНО:	45.379		ВКУПНО:	45.379

Б. Стопанскиот систем на ФНРЈ

а) Увод: поим за стопанството, општественото богатство, општествениот производ, националниот доход и неговата распределба.

б) Карактеристиките на стопанството на стара Југославија: странски капитал, заостанатост, економска зависност.

в) Создавањето на социјалистичката сопственост во ФНРЈ: начинот на создавањето (конфискација, национализација и друго), формите на сопственоста.

г) Управувањето со стопанството: административниот период на управувањето со стопанството, периодот на работничкото управување со стопанството, органите на работничкото самоуправување.

д) Планското управување со народното стопанство: видовите и донесувањето на плановите, инструментите и пропорциите на планот, карактерот на планот во нашето стопанство.

е) Наградувањето во стопанството: принципите и формите.

ж) Фондовите: општествените инвестициони фондови, фондовите на стопанските организации, другите фондови.

з) Данокот: видовите на данок, даночната политика.

и) Буџетот: донесувањето на буџетот и основните карактеристики.

л) Првиот петгодишен план: задачите и првите поставки на планот.

м) Општествениот план на стопанскиот развико од 1957 до 1961 година: принципите и задачите.

II.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 1769

16 октомври 1959 година

Скопје

Секретар за труд на ИС,
Асен Симиџчиев, с. р.

167.

На основа точка 6 ст. 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатие („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.) во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежноста на сојузните и републичките органи на управата („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ донесува

**ПРОГРАМА
ЗА ИСПИТ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН
РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ ДРЖАВНО
УРЕДУВАЊЕ НА ФНРЈ И СТОПАНСКИОТ
СИСТЕМ НА ФНРЈ**

I

Кандидатите за висококвалификуван работник од сите професии по предметот Државното уредување на ФНРЈ и Стопанскиот систем на ФНРЈ се испитуваат од следниов материјал:

А. Државното уредување на ФНРЈ

а) Увод: основните поими за државата и државното уредување, класификација на државите: типовите на држави (основните карактеристики на робовладетелската, феудалната, буржоаската и пролетерската држава) и формите на државите (основните форми на системот на владеење, политичкиот режим и државното уредување и нивните битни белези — монархијата и републиката, автократијата и демократијата, унитарната и сложената држава, социјалистичката демократија како облик на држава).

б) Создавањето и развитокот на Југославија: предвесна Југославија (основните белези на економскиот систем и политичкиот режим на власта во предвесна Југославија), народната револуција и создавањето на новата држава (народното востание, раководната улога на Комунистичката партија во борбата против окупаторот, народноослободителните одбори — првите органи на новата народна власт, Првото, Второто и Третото заседание на АВНОЈ и основните одлуки на овие заседанија, Уставотворната скупштина, Уставот од 1946 година, современата фаза на развитокот на ФНРЈ (развитокот од 1946 до 1953 година, основните промени во системот на власта, организациите на државната управа и управувањето со стопанството од 1953 година и Уставниот закон од 1953 година).

в) Основите на општественото и државното уредување: општествената сопственост (поимот на сопственоста, формите на сопственоста во ФНРЈ, општествената сопственост, основната форма на сопственоста во ФНРЈ, сопственичките односи, основниот белег на секој општествен систем);

— самоуправувањето на работниот народ: самоуправувањето на работниот народ во општината и во оксцијата (поимот на народниот суверенитет, воспоставувањето власта на народните маси организирани во системот на претставничките тела и непосредната демократија, формите на непосредната демократија: референдум, собири на избирачи, учество на граѓаните во управата и правосудството и друго);

— самоуправувањето на производителите во стопанството (Законот за управувањето со претпријатијата од страна на работните колективи, основните карактеристики на системот на работничкото самоуправување, значењето на системот на работничкото самоуправување за понатамошниот развико на ФНРЈ);

— самоуправувањето на работниот народ во општествените служби (областите во кои е востановено општественото управување — областа на социјалното осигурување, школството, здравствената служба, управувањето со станбените згради и друго, основните карактеристики на системот на општественото управување во овие служби);

— Југословенскиот федерализам (карактеристиките на федералното уредување во ФНРЈ, основните белези на односите на Федерацијата и народните републики);

— Единството на власта (стварување на овој принцип во нашиот систем на организација на власта).

— Правата и должностите на граѓаните: правата на граѓаните во ФНРЈ (правото на граѓаните на рамноправност, општо и еднакво избирачко право, правото на слобода на совеста и вероисповеста, политичките слободи на граѓаните, правото на неприкосновеност на личноста на граѓанинот и другите права), должностите на граѓаните во ФНРЈ (должноста за придржување кон Уставот и кон законите, должноста за одбрана на татковината, должноста за работа според своите способности, должноста за свесно вршење на должноста и други должности), новите права и должности на граѓаните во ФНРЈ (правото на самоуправување на граѓаните — производители, правото на политичко и општествено самоуправување, правото на работа).

д) Државните органи:

— претставничките тела: Сојузната народна скупштина (местото на СНС во системот на власта во ФНРЈ, составот на СНС, надлежноста на СНС, одделно надлежноста на Сојузниот совет и Соборот на производителите, органите на СНС и нивната надлежност);

— републичките народни собранија (исто),

— народните собранија на автономните единици (исто),

— извршните органи на претставничките тела: Претседателот на Републиката (начинот на избор на Претседател на Републиката, овластувањата на Претседателот на Републиката) и Сојузниот извршен совет (начинот на избор на Сојузниот извршен совет, надлежноста, внатрешната организација и методите на работата на Сојузниот извршен совет);

— републичките извршни совети (исто),

— извршните совети на автономните единици (исто),

— управата и нејзините органи: карактеристиките на функциите на државната управа, основните форми на дејноста, организационите форми на органите на државната управа, односите спрема општествените служби во стопанството, принципите на внатрешната организација на органите на управата;

— републичките органи на управата (исто),

— органите на управата на автономните единици (исто),

— локалната самоуправа и народните одбори (основните белези на локалната самоуправа воопшто и комуналниот систем во ФНРЈ, местото и улогата на комуналните засадници во ФНРЈ, народните одбори — основните органи на власта во ФНРЈ, општинскиот односно околинскиот совет и сборот на производителите на народниот одбор на општината односно сколијата, претседателот на народниот одбор и неговите овластувања, советите на народните одбори, областите во кои се основаат совети, составот на советите, надлежноста на советите, секретарот на народниот одбор и неговите овластувања, органите на управата на народниот одбор).

ѓ) Изборниот систем во ФНРЈ: изборниот систем за избор на пратеници за сојузниот односно републичкиот совет на народната скупштина и општинскиот односно околинскиот народен одбор, изборниот систем за избор на претставници во советите на производителите на општинските и околинските народни одбори и за собирачите на производителите на народните собранија.

е) Судовите: народните судови (историскиот развој на новиот судски систем), уставните принципи за судовите, видовите на судови во ФНРЈ, основните белези на редовните судови, стопанските судови, воените судови, судиите и советите за прекршоци, нивната организација и надлежност;

ж) Посебните државни органи: јавното обвинителство, военото обвинителство, јавното правобранителство (основната надлежност и организациите на овие органи).

Б. Стопанскиот систем на ФНРЈ

а) Карактеристиките на стопанството на стара Југославија: спротивноста помеѓу трудот и капиталот, спротивноста помеѓу природното богатство и степенот на развитокот на производните сили, нерамномерниот развиток на производните сили, влијанието на странскиот капитал врз стопанството на стара Југославија, застапноста на селското стопанство.

б) Формите на сопственост во ФНРЈ: начинот на создавање на социјалистичката сопственост: конфискацијата, одземањето на воената печалба, секвестарот, национализацијата, државната, задржната и општествената сопственост, општествената и приватната сопственост и нејзините форми.

в) Управувањето со стопанството: административниот период на управување со стопанството и периодот на управувањето на непосредните производители, работничкото самоуправување и неговите органи, изборот и функциите на органите на работничкото самоуправување: работничкиот совет, управниот одбор, директорот на претпријатието, управувањето и раководењето со претпријатието.

г) Здружувањето во стопанството: формите на здружувањето: коморите, здруженијата, заедниците и друго.

д) Принципите на стопанската политика на ФНРЈ: економската независност на земјата, јакнење на социјалистичките односи, порастот на животниот стандард на населението, индустријализацијата и електрификацијата на земјата, социјалистичката преобразба на селото.

ѓ) Планското управување со народното стопанство: изработувањето и донесувањето на стопански планови, видовите на планови, инструментите на планот — економските инструменти, пропорциите во планот, карактерот на планот во нашето стопанство, карактеристиките и задачите на првиот петгодишен план, карактеристиките и задачите на стопанскиот развиток во периодот од 1957 до 1961 година.

е) Општествениот производ и националниот доход: создавањето на народниот доход и неговата распределба, органите што вршат распределба на националниот доход и на кој начин, општата и личната потрошувачка.

ж) Инвестиционата политика: системот на инвестирање во нашето стопанство, структурата и темпото на инвестиционото вложување во стопанството, инвестирањето во одделни стопански гранки.

з) Наградувањето во стопанството: системот на платаите, системот на личниот доход, тарифните правилници.

и) Фондовите: општествените фондови: видовите на фондови, формирањето и распределбата на средствата и управувањето со фондовите, општествените инвестициони фондови, фондот за кадри во стопанството, фондот за унапредување на селското стопанство и шумарството, буџетските фондови, фондовите на стопанските организации, фондот на основните и обртните средства, останатите фондови, формирањето, намената и трошењето на фондовите.

ј) Буџетскиот систем: карактеристиките и видовете на буџетот, донесувањето и извршувањето на буџетот.

к) Даночниот систем: видови на данок, данокот од населението и од стопанството, даночната политика.

л) Банковниот и кредитниот систем: улогата на банката, видовите на банки, начинот и видовите на кредитирањето, платниот промет со странство.

љ) Пазарот и цените: основните карактеристики на пазарот, стоковните и купувачните фондови, основните карактеристики на системот на цените, структурата и видовите на цени.

м) Достигнувањата на стопанскиот развојот на ФНРЈ: во областа на индустријата, селското стопанство, транспортот, надворешната трговија и др.

II.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 1769

16 октомври 1959 година

Скопје

Секретар за труд на ИС,
Асен Симитчиев, с. р.

168.

На основа точка 6 ст. 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата (Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд при Извршниот совет на НРМ донесува

ПРОГРАМА

ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

I.

Кандидатите за квалификуван работник од сите професии по предметот Економика и организација на претпријатие се испитуваат од следниов материјал:

1. Основни поими за производството

а) Поимот на производството: нужноста на производството за одржување на човечкото општество, простата и проширената репродукција,

- б) Елементите на производството,
- в) Производните сили и продукционите односи,
- г) Типовите и видовите на продукционите односи,
- д) Поимот на стопанството: основните поими за стопанството, стопанските дејности.

2. Стопанската организација

- а) Видовите на стопанските организации, производните стопански организации, трговските стопански организации, услужните стопански организации, банките, осигурителните заводи,
- б) Поимот на стопанско претпријатие,
- в) Основање на претпријатие: начинот на основањето на претпријатието,
- г) Средствата на претпријатието: основните и обртните средства,
- д) Управувањето со претпријатието: органите на управувањето и раководењето со претпријатието и низниот делскрут на работата,
- ѓ) Престанок на стопанско претпријатие.

3. Работење на претпријатието

- а) Принципите на работењето на претпријатието: економичноста, продуктивноста, рентабилноста,
- б) Организацијата на претпријатието: погонот, одделението, работното место,
- в) Капацитетот на претпријатието: максималниот, работниот, оптималниот,
- г) Планирањето во претпријатието: видовите на планови,
- д) Трошоците и калкулацијата: поимот и видовите.

4. Вкупниот приход на претпријатие

- а) Вкупниот приход на претпријатието: елементите од кои се состои: материјалните трошоци, амортизацијата, каматата за фондот на основните и обртните средства, данокот на промет и др.,
- б) Доходот на претпријатието: поимот и од што се состои,
- в) Чистиот приход на претпријатието: поимот и неговата распределба.
- г) Личниот доход на работниците и службениците: начинот на утврдувањето на личниот доход, начинот на распределбата на личниот доход,
- д) Фондовите на претпријатието: видовите на фондови, начинот на формирање.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 1768

16 октомври 1959 година

Скопје

Секретар за труд на ИС,
Асен Симитчиев, с. р.

169.

На основа точка 6 став 1 од Општото напатствие за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56 год.) и член 39

и 80 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ донесува

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

I.

Кандидатите за висококвалификуван работник од сите професии по предметот Економика и организација на претпријатието се испитуваат од следниов материјал:

А. Степанско претпријатие

- а) Посамот и видовите на претпријатија,
- б) Основањето на претпријатието: основачот на претпријатието, постапката при основањето на претпријатието, донесувањето на актот за основањето на претпријатието и конституирањето на претпријатието,
- в) Управувањето и раководењето со претпријатието: основните принципи за управување и раководење со претпријатието, органите на управувањето со претпријатието — составот, начинот на избор и надлежноста, органите на раководењето во претпријатието и нивниот однос спрема органите на управувањето,
- г) Основните акти на претпријатието: правилата на претпријатието, тарифниот правилник и др.,
- д) Здружувањето на претпријатија: основните принципи, форми на здружувањето,
- е) Престанок на претпријатието: редовната и принудната ликвидација, спојувањето, припојувањето и поделбата на претпријатијата.

Б. Работењето и организацијата на работата во претпријатието

- а) Принциплите на работењето на претпријатието: економичноста, продуктивноста, рентабилноста,
- б) Организацијата на претпријатието: погонот, одделението, работното место,
- в) Капацитетот на претпријатието: видовите на капацитети, користењето на капацитетите,
- г) Планирањето во претпријатието: видовите на планови во претпријатие, извршувањето и контролата на извршувањето на планот,
- д) Трошоците на претпријатието: поимот на трошоците, видовите на трошоци,
- е) Калкулациите: поимот на калкулацијата, видовите калкулации,
- ж) Организацијата на производството и работата во претпријатието.

Типовите на производството: поединечно, сериско, масовно, задачите на организацијата на производството со оглед на типот на производството и видот на работењето на претпријатието, организационото поврзување на работните места со оглед на типот на производството и видот на работењето на претпријатието, разработката на порачките и техничката подготовка, подготовката за производството со оглед на конструкцијата на производите (стандардизацијата на производите, видовите на стандар-

рот и нивното значење), разработката на технолошкиот процес, составувањето на операционите листи, работните листи, листите на материјалот, контролните листи, изборот на алат и организацијата на алатната служба (сето ова врз примери од нашите претпријатија со познавање на целата документација што се користи во производството.

Утврдувањето на нормите: видовите норми: емпириската (искуствената) и техничката норма, техничкото нормирање и снимање (хронорисање), нормниот лист и пресметување на нормата.

Организацијата на работата во претпријатијата: поделбата на работата, диспечерската служба, контролата на работата, основните функции на шефот на работилница, работодавачот, бригадирот, основниот систем на раководењето во производството, приемот на готовите производи и пивната контрола, складирањето на готовите производи, суровините и полуфабриките, видовите на склади, транспортот и транспортните средства во претпријатието, испораката на производите.

В. Вкупниот приход на претпријатието

- а) Средствата на претпријатието: видовите и начинот на добивање на средства, основните принципи, располагањето со средствата,
- б) Вкупниот приход на претпријатието: елементите од кои се состои вкупниот приход, начинот на утврдувањето и распределбата на вкупниот приход,
- в) Доходот на претпријатието: поимот на доходот и неговата распределба,
- г) Чистиот приход на претпријатието: поимот, начинот на распределбата и општествената контрола на распределбата,
- д) Личниот доход на работниците и службениците: начинот на утврдувањето на личниот доход, поимот на минималниот личен доход, придонесите што се плаќаат од личниот доход, тарифниот правилник, правилникот за работните норми и правилникот за премиите — целта на овие правилници и начинот на донесувањето,
- е) Фондовите на претпријатието: видовите на фондови, начинот на формирањето на фондовите, управувањето со фондовите.

II.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 1768
16 октомври 1959 година
Скопје

Секретар за труд на ИС,
Асен Симитчиев, с. р.

Огласен Дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—18094/1 од 23 октомври 1959 год., ја одобри промената на фамилијарното име на Крстевски Владимир, роден на 12 мај 1930 год. во гр. Куманово, Кумановска околина, од

татко Крстевски Трајко и мајка Крстевска, род. Донева Мица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Липковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (190)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—18095/1 од 23 октомври 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Крстевска Јованка, родена на 25 јануари 1932 год. во гр. Струмица, Штипска околина, од татко Макенаџиев Киро и мајка Вера, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Липковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (191)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—12821/1 од 28 август 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Коцева Звезда, родена на 23 мај 1935 година во с. Калепетровци, Штипска околина, од татко Коцев Михаил и мајка Јордана, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Божана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (180)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—12665/2 од 19 октомври 1959 година, ја одобри промената на личното име на Стрезоски Ладомир, од с. Бучин, Витолска околина, роден на 5 август 1923 година во с. Бучин, од родители: татко Димитрија и мајка Виша, така што во иднина личното име ќе му гласи **Михаилоски Лубе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (181)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—14289/1 од 9 октомври 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓорѓиевски Милорад, роден на 21 јули 1915 година во с. Гусјаци, Охридска околина, од татко Ѓорѓиоски Санде и мајка Грозда, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Андрески**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (182)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—14288/1 од 9 октомври 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓорѓиоска Трајанка, родена на 14 декември 1922 година во с. Светорача, Охридска околина, од татко Стефаноски Михајло и мајка Велимирка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Андреска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (183)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—18093/1 од 22 октомври 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петковиќ Владимир, роден на 25 јануари 1934 година во Буштрање, Врањска околина, НР Србија, од татко Петковиќ Ранѓел и мајка Цве-

та, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ивковиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (186)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—17402/1 од 19-X-1959 година, ја одобри промената на роденото име на Хаџиристеска Драгица, од град Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 19, родена на 11 декември 1954 год. во град Прилеп, од родители: татко Хаџиристески Миле и мајка Хаџиристеска, родена Гулеска Слободанка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Елизабета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (187)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—18204/1 од 23 октомври 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Максимов Теофил, роден на 16 април 1940 година во град Штип, Штипска околина, од татко Максимов Стоилко и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Теохар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (188)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—17237/1 од 19 октомври 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Вочварова Радмила, родена на 11 јули 1928 година, во град Штип, од татко Вочваров Таке и мајка Магделена, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Ратка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (189)

КОНКУРСИ

НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА — СКОПЈЕ

„Димитар Влахов“ 49, тел. 35-06

распишува

КОНКУРС

за еден КНИЖНИЧАР

Услови. Завршено средно образование.

Плата по Законот за јавните службеници.

Мољбите со документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници ќе се примаат во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1973)

Комисијата за распишување на конкурси за доставување и сменување на директори на стопанските организации при Народниот одбор на општината Берово, распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Директор на Претпријатието за тов и узгој на жива стока „Малешев“ Берово

2. Директор на Претпријатието за подигање и експлоатација на овошни насади „Малешевска слива“, Берово

3. Директор на Занаемчиското претпријатие за домашни ракотворби „Партизанка“, Берово

УСЛОВИ: под 1 — економски или земјоделски факултет и 3 години практика или средно економско или средно земјоделско училиште и 5 години практика на раководни работни места, под 2 — земјоделски факултет и 3 години практика или средно земјоделско училиште и 5 години практика на раководни работни места, под 3 — средно образование и 3 години практика на раководни работни места или квалификуван работник од гранка Килимарство и 5 години практика на раководни работни места.

Плата по тарифните правилници на претпријатијата.

Молбите со поширна биографија за досегашното службование, стручна спрема и одобрение за учество на конкурсот, да се достават најдоцна до 30 ноември 1959 година до Народниот одбор на општината Берово.

Бр. 02—3845/1 од 10. XI. 1959 година. (1982)

Конкурсната комисија при Државниот секретаријат за работи на фиксните на НРМ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на две работни места во Службата за биланси.

Кандидатите треба да имаат завршено економски факултет.

За едно работно место може да се пријават и лица со завршено средно образование — економски техникум, — предност имаат лицата со завршен економски факултет.

Плата по Законот за јавните службеници.

Молбите таксирани со по 50 динари ќе се примаат во Државниот секретаријат за работи на фиксните на НРМ — Скопје.

Конкурсот трае до пополнувањето на работните места.

За потребните појасненија кандидатите можат да се обратат до Државниот секретаријат, соба број 117 или на телефон 34-01/210, улица „11 октомври“ број 37 — Скопје. (1981)

Конкурсната комисија при Клиниката за хируршки болести на Медицинскиот факултет во Скопје, распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места:

1) Двајца лекари за специјализација по анестезиологија.

Услови: завршен општ лекарски стаж и положен стручен испит.

Стапување на работа веднаш, или по договор. Плата по Законот за јавните службеници, а положна по Правилникот на Клиниката.

Молбите со кратка биографија и потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се достават во рок од дваесет дена од објавувањето. Доколку до оваа дата местата не се пополнат, конкурсот останува отворен до пополнувањето на работните места. (1980)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 19000, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Амети Фејмие, ул. „Кузман Јосифовски — Питу“ бр. 5 — Тетово. (1884)

Здравствена легитимација бр. 3895, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Душко Чолаков, ул. „Илинденска“ бр. 2 — Штип. (1885)

Здравствена легитимација бр. 11938, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Струмица на име Аника Стојанова, ул. „Карпош“ бр. 14 — Струмица. (1886)

Работна книшка бр. 3910, издадена од Бирото за посредување на трудот — Битола на име Сандре Цветан Ристески, с. Растојца — Битолско. (1887)

Работна книшка бр. 2510, издадена од Бирото за посредување на трудот — Прилеп на име Владо Киро Димовски, с. Растојца — Битола. (1888)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Милеса Андонова, Скопје. (1889)

Здравствена легитимација бр. 105387, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Ратко Наумовски, Скопје. (1890)

Здравствена легитимација бр. 34728, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Драгиша Никола Божиновиќ, с. Трубарско — Скопско. (1891)

Сообраќајна книшка од моторен велосипед бр. 1743, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на име Иван Аусец, Горче Петров. (1892)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Опаклиеска, Скопје. (1893)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето во с. Пирок на име Абедин Исмаили, с. Пирок — Тетовско. (1894)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето во с. Пирок на име Шефки Мемети, с. Пирок — Тетовско. (1895)

Здравствена легитимација бр. 11959, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Трпа Трпкова, ул. „Брегалица“ бр. 49 — Битола. (1896)

Свидетелство за завршена III година учителска школа, издадено од Учителската школа „Браќа Миладински“ — Битола на име Костадинка Анастасова, ул. „Клименска“ бр. 17 — Охрид. (1897)

Здравствена легитимација бр. 2476/55, издадена од В. П. 7451 — Битола на име Сава В. Даскаловска, ул. „Добри Радосавлевиќ“ бр. 3 — Битола. (1898)

Работна книшка бр. 49577, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Илија Здравковски, Скопје. (707)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Зекир Абдураман Зекир, Скопје. (708)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Реџаил Авдиљ Рамадан, Скопје. (709)

Сообраќајна дозвола бр. М—1044, издадена од Сообраќајниот отсек на СВР — Скопје на Транспортното претпријатие „Вардар“ — Скопје. (710)

Возачка дозвола бр. 2949, издадена од СВР — Скопје на име Јован Стојанов, Скопје. (711)

Мајсторско писмо за квалификуван кондурација, издадено од Занаетчиската комора во Тетово на име Перо Јаневски, ул. „Кочанска“ бр. 13 — Тетово. (712)

Сообраќајна книшка бр. 1359, издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на Претпријатието „Луц“ — Скопје. (713)

Сообраќајна книшка бр. 1363, издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на Претпријатието „Луц“ — Скопје. (714)

Диплома бр. 887/56 за завршен Геодетски отсек, издадена од Средно-техничко школо — Геодетски отсек во Скопје на име Милорад Спасенов Софрески, Гостивар. (715)

Оружен лист бр. 1569, издаден од СВР — Битола на име Алексо Иџанов Трајчески, с. Тополчани — Битолско. (716)

Работна книшка бр. 045544/44 од 11-IX-1952 год., издадена од Бирото за посредување на трудот — Врање на име Михајло Аритон Арсиќ, Неготино. (717)

Сообраќајна дозвола бр. 2034, издадена од СВР — Битола на име Благоја Младеновски, ул. „Кузман Јосифовски — Питу“ бр. 14 — Прилеп. (718)

Здравствена легитимација бр. 106, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Струга на име Методија Н. Галебоски, ул. „Маршал Тито“ бр. 101 — Струга. (719)

Свидетелство бр. 11016 за положен испит бравар, издадено од Занаетчиската комора — Кичево на име Вецко Колев Влинтоски, с. Цер — Кичево. (720)

Месечна карта за повластено патување на железниците, издадена од Дирекцијата на железниците во Скопје на име Браим Уќшина Топалџи, с. Греме, Урошевац. (721)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Нурија Раиф Мустафа, Скопје. (722)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Борис Блажевски, Скопје. (723)

Свидетелство за завршена III година средно техничко училиште — хемиски отсек, издадено од Средно техничкото училиште во Скопје на име Милица Пиперковска, Титов Велес. (724)

Свидетелство за завршен II клас женска радничка школа, издадено од Женската радничка школа во Гостивар през 1940/41 година на име Милица Мате Иловска, Гостивар. (725)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Јордан Николов Манчев, Скопје. (1718)

Свидетелство за завршен III клас гимназија, издадено од Училиштето „Благој Давков“ — Скопје на име Велика Кузмановска, Скопје. (1719)

Здравствена легитимација бр. 141312, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Нада Дадовеловска, Скопје. (1720)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Сараево на име Слободан Велимира Крстиќ, Скопје. (1721)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Полната гимназија „Климент Охридски“ — Охрид на име Миодрог Љ. Гурѓановиќ, Охрид. (1722)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Афродита К. Стојанова, Скопје. (1723)

Работна книшка бр. 39309/55 год., издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Васка Тодор Сиљановска, Скопје. (1724)

Возачка дозвола бр. 6, издадена од СВР — Кичево на име Светислав Илија Србиниовски, Скопје. (1725)

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, издадено од Осмолетката „Стив Наумов“ — Скопје на име Благовеста Арсова, Скопје. (1726)

Работна книшка бр. 19393, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Демир А. Демир, Скопје. (1727)

Здравствена легитимација бр. 10135, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кратово на име Веселин Пешевски, с. Трисец — Кумановско. (1728)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Нада Благоја Симоновиќ, Скопје. (1729)

Работна книшка бр. 50475, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Јордан Стевановски, Тетово. (1730)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето во с. Камењане на име Кемал Сулсмани, Тетово. (1731)

Работна книшка бр. 53/56, издадена од Бирото за посредување на трудот во Горче Петров на име Милица Крсто Трпческа, Рудник Радуша — Горче Петров. (1732)

Работна книшка бр. 20203, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Стево Душанов Миовски, Скопје. (1733)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Земјоделската задруга „Ливада“, во с. Г. Седларце — Тетовско под назив: „Земјоделска задруга „Ливада“, с. Г. Седларце — Тетовско“, се огласува за неважен. (1904)

Загубениот округли печат на Земјоделската задруга „Бошко Илиевски“ во с. Облавце — Кумановско под назив: „Земјоделска задруга „Бошко Илиевски“, с. Облавце — Кумановско“, се огласува за неважен. (1879)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ ЗА 1960 ГОДИНА

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1960 ГОДИНА ИЗНЕСУВА 1.500 ДИНАРИ ЗА ЕДЕН ПРИМЕРОК

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА ЦЕЛА ГОДИНА СО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА УПЛАТНИЦА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ БРОЈ 36/59 ГОДИНА ИЛИ НА НАШАТА ЖИРО С-КА бр. 802-11/1-698 ПРИ НАРОДНАТА БАНКА — СКОПЈЕ.

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТНИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА РАБОТ НА УПЛАТНИЦАТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАКА ВЕСНИКОТ; ЗА КОЛКУ ПРИМЕРОЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ Е ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1959 ГОДИНА.

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1960 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК НА СИТЕ ШТО НЕ КЕ ЈА ОБНОВАТ ПРЕТПЛАТАТА КЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ ИСПРАКАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ.

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1959 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИРИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1959 ГОДИНА.

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
159. Одлука за определување конторарот на хонорарните наставници во стручните училишта — — — — —	573	165. Програма за испит за висококвалификуван работник од предметот Работно законодавство — — — — —	579
160. Решение за промена на називот на селото Турско — — — — —	573	166. Програма за испит за квалификуван работник од предметот Државно уредување на ФНРЈ и Стопанскиот систем на ФНРЈ	580
161. Програма за испит за квалификуван работник од предметот Македонски јазик — — — — —	573	167. Програма за испит за висококвалификуван работник од предметот Државно уредување на ФНРЈ и Стопанскиот систем на ФНРЈ — — — — —	581
162. Програма за испит за висококвалификуван работник од предметот Македонски јазик — — — — —	574	168. Програма за испит за квалификуван работник од предметот Економика и организација на претпријатието — — — — —	583
163. Програма за испит за квалификувани и висококвалификувани работници од предметот Математика — — — — —	575	169. Програма за испит за висококвалификуван работник од предметот Економика и организација на претпријатието — — — — —	584
164. Програма за испит за квалификуван работник од предметот Работно законодавство — — — — —	577		